



ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА

Агенција за електронски комуникации



Содржина:

Вовед	4
Предмет на законот.....	5
Цели на законот и регулаторни начела	5
Активности на стручната служба	8
Регулаторна рамка.....	8
Електронски комуникациски мрежи и услуги, управување со нумерациски ресурси	9
Јавни електронски комуникациски мрежи и услуги и управување со нумерациски ресурси .	11
Универзална услуга	14
Анализа на пазарот за електронски комуникации и регулација на цени	15
Управување на радиофреквенцискиот спектар.....	18
Контрола и мониторинг на радиофреквенции	22
Грижа за корисници и стручен надзор	25
Стручен надзор	26
Соработка со други државни органи и тела.....	27
Транспарентност и влијание на јавноста.....	27
Зајакнување на капацитетите на агенцијата	28
Меѓународна соработка.....	33
Внатрешна ревизија	37
Финансии и сметководство	39
Годишен финансиски план на агенцијата за електронски комуникации за 2015 година.....	45
Планирани расходи	45
Планирани приходи	50
Заклучок.....	51
Прилози	52

Годишна програма за работа на агенцијата за електронски комуникации за 2015 година

Вовед

Технолошкиот развој и развојот на пазарот за електронски комуникации, а со цел постигнување на единствен европски информатички простор и сеопфатно информатичко општество беа едни од основните причини за во 2009 година да се направат измени во регулаторната рамка за електронски комуникации на Европската унија од 2002 година. Така, Европскиот парламент и Советот на Европската унија на 25 ноември 2009 година донесоа две директиви и тоа: Директива 2009/140/ЕС и Директива 2009/136/ЕС со кои се извршија измени и дополнувања на: Рамковна директива (Framework Directive 2002/21/ЕС); Директива за пристап (Access Directive 2002/19/ЕС), Директива за авторизација (Authorisation Directive 2002/20/ЕС); Директива за универзална услуга (Universal Service Directive 2002/22/ЕС) и Директива за приватност (ePrivacy Directive 2002/58/ЕС).

Законот за електронските комуникации донесен во 2005 година со сите свои измени и дополнувања ("Службен весник на Република Македонија" број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012, 123/2012 и 23/2013) беше целосно усогласен со пакетот на директиви за електронски комуникации на Европската унија од 2002 година. Со оглед на фактот што Европската унија во 2009 година донесе нов пакет на директиви за електронски комуникации произлезе потреба од усогласување на македонското законодавство со истите. Република Македонија како земја со кандидатски статус за членство во Европската унија има обврска да го усогласува националното законодавство со корпусот правни акти на Европската унија т.н. *acquis*. Новиот Закон за електронските комуникации е донесен како усогласен со пакетот на Директиви за електронски комуникации на ЕУ од 2009 година и е објавен во Службен весник на Република Македонија бр.39 од 25.02.2014 година, а стапи на сила на 06.03.2014 година.

Имајќи го предвид претходното, повеќе од јасно е дека новата законска рамка за електронските комуникации треба да биде конвергентна, односно усогласена со медиумската законска рамка, заштитата на конкуренцијата, градењето, заштитата на личните податоци, заштитата на правата на потрошувачите, следењето на комуникациите, информациската безбедност и другите правни прописи кои посредно или непосредно влијаат врз развојот на електронските комуникации.

Предмет на законот

Предмет на Законот за електронски комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.39 од 25.02.2014 година) е да се уредат условите и начинот за обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи и јавни електронски комуникациски услуги со цел да се обезбеди поттикнување на развојот на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги, поттикнување на користење и развој на широкопојасен пристап до услуги, заштита на правата на корисниците, вклучувајќи ги и крајните корисници со посебни социјални потреби, обезбедување на универзална услуга, ефикасно користење на радиофреквенцискиот спектар и нумерацијата, унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и услуги, а особено со воведување на следни генерации на јавни електронски комуникациски мрежи и обезбедување доверливост на комуникациите.

Активностите на Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст АЕК) произлегуваат од нејзините надлежности утврдени во новиот Закон за електронските комуникации и прописите донесени врз основа на него, како и меѓународните договори од областа на електронските комуникации што ги склучила или на кои им пристапила Република Македонија.

Цели на законот и регулаторни начела

Целите на Законот за електронски комуникации се:

- поттикнување на развојот на јавни електронски комуникациски мрежи и услуги во Република Македонија, со цел да се обезбеди економски и социјален развој поттикнување на користење и развој на широкопојасен пристап до услуги (broadband);
- заштита на правата на корисници, вклучувајќи ги и крајните корисници со инвалидитет и крајните корисници со посебни социјални потреби;
- обезбедување на ефикасна и одржлива конкуренција на пазарот за електронски комуникации;
- обезбедување на универзална услуга;
- ефикасно користење на радиофреквенцискиот спектар и нумерацијата;
- унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и услуги, а особено со воведување на следни генерации на јавни електронски комуникациски мрежи, и
- обезбедување на доверливост на комуникациите.

Промовирањето на интересите на граѓаните од страна на Агенцијата за електронски комуникации се врши особено на начин што ќе се обезбеди пристап до универзалните услуги за секој граѓанин, обезбедување на високо ниво на заштита на правата на потрошувачите во односите со операторите, особено преку обезбедување на едноставна и ефикасна постапка за решавање на спорови, нивна заштита на лични

податоци, приватност и транспарентност на цени и услови за користење на јавни електронски услуги, задоволување на потребите на разни социјални групи, особено на лица со инвалидитет, стари лица и лица со посебни социјални потреби, обезбедување дека се одржува интегритетот и безбедноста на јавните електронски комуникациски мрежи, овозможување крајните корисници да остварат пристап и да дистрибуираат информации или да користат апликации и услуги по сопствен избор.

Агенцијата допринесува за развојот на Европскиот пазар и тоа особено на следните начини:

- отстранување на сите преостанати препреки за обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи и јавни електронски комуникациски услуги и придружни средства и услуги на европско ниво;
- поттикнување на поставување и развој на трансевропски мрежи и интероперабилност на пан-европски услуги, како и меѓусебно поврзување на крајните корисници, и
- меѓусебна соработка, соработка со Комисијата на Европската Унија и со BEREC.

Агенцијата за електронски комуникации заради остварување на погоренаведените цели е должна да ги применува регулаторните начела за објективност, транспарентност, недискриминација и пропорционалност, и тоа особено преку:

- промовирање на регулаторна предвидливост со обезбедување на доследен регулаторен пристап во соодветни периоди на проверка;
- обезбедување дека, во слични околности, нема дискриминација во третманот на операторите;
- заштита на конкуренцијата во корист на потрошувачите и промовирање, доколку е соодветно, конкуренција заснована на инфраструктура;
- промовирање на ефикасни инвестиции и иновации во нови и современи инфраструктури, меѓу другото и со обезбедување дека обврската за пристап соодветно го зема предвид ризикот на кој се изложуваат операторите кои инвестираат, со тоа што дозволува различни кооперативни спогодби меѓу инвеститорите и заинтересираните страни кои бараат пристап со цел да се видоизмени ризикот од инвестиции, а притоа обезбедувајќи дека конкуренцијата на пазарот и начелото за недискриминација се зачувани;
- земање предвид на разновидноста на условите кои се однесуваат на конкуренцијата и потрошувачите кои постојат во различните географски области во рамките на Република Македонија, и
- наметнување на претходни регулаторни обврски само доколку нема ефикасна и одржлива конкуренција и повлекување на истите доколку се утврди постоење на ефикасна и одржлива конкуренција.

Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година е насочена кон постигнување на целите кои се дефинирани во стратешкиот и оперативен план за периодот од 2012-2016 година и регулаторната рамка за електронски комуникации во Европската Унија.

Во насока на обезбедување на транспарентноста во работењето на АЕК, согласно одредбите од член 13 од Законот за електронските комуникации, Годишната програмата за работа за 2015 година беше ставена на јавна расправа која траеше 30 дена од денот на нејзиното објавување на веб страната на АЕК, а со цел да им се овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови и да дадат предлози и коментари со што ќе можат да учествуваат во изработката на Годишната програма за работа за 2015 година.

АЕК во својата работа, заради унапредување и развој на пазарот на електронските комуникации во Република Македонија, ги има предвид препораките на Европската Комисија и најдобрите светски практики.

АЕК е свесна за својата улога во процесот на приближување на Република Македонија кон Европската Унија за што сведочат позитивните ставови за нејзината работа во неколкуте последни Извештаи на Европската Комисија имплементирани во делот на Информатичкото општество и медиуми каде нејзината работа е оценета како прогресивна и усогласена со европската регулатива за електронските комуникации (2009 EU regulatory framework) со тенденција на постојано напредување .

Иницијативата за намалување на цената на роаминг услугите во јавните мобилни комуникациски мрежи за граѓаните на Република Македонија која АЕК ја потегна на состанокот во август 2014 година во Скопје со Директорите на регулаторните тела од регионот (Албанија, Бугарија, Црна Гора, Хрватска, Србија и Турција) резултираше со потпишување на Спогодба за намалување на цените на услугите во роаминг во јавните мобилни комуникациски мрежи склучена помеѓу министерствата надлежни за работите од областа на електронските комуникации на Македонија, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина на 28 септември 2014 година во Будва, Црна Гора. Со оваа спогодба министерствата на државите потписнички се согласија дека треба да се намалат цените на услугите во роаминг во државите потписнички и дека максималните цени на услугите во роаминг треба да се намалат во фази до висина на тие цени кои важат во Европската Унија, односно цените и динамиката на нивното намалување утврдени со Уредбата за роаминг во јавните мобилни комуникациски мрежи внатре во Европската Унија (regulation (EU) No 531/2012 of the European Parliament and of the council of June 2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union). Оваа Спогодба е договорено да се реализира со постапка за дополна на Законот за електронски комуникации во сите земји потписнички, на начин што цените за услугите во роаминг во државите потписнички на оваа Спогодба ќе се регулираат врз реципрочна основа. За реализација на оваа Спогодба и на одредбите од Законот за електронските комуникации на државите потписнички, се задолжени регулаторните тела за електронски комуникации на државите потписнички.

Согласно наведеното, произлегува измена на законската и подзаконската регулатива за електронски комуникации која се однесува на роаминг услугите во јавните мобилни комуникациски мрежи, а која АЕК треба да ја спроведе во наредниот период почнувајќи од 2015 година. Агенцијата за електронски комуникации при носење на какво и да било решение на оваа тема ќе постапи во согласност со Член 13 од Законот за електронските комуникации и предлогот на решение ќе го постави на јавна расправа во траење од најмалку 30 дена пред да биде донесена конечната одлука.

Во текот на 2015 година е планирано во состав на АЕК како посебна организациона единица да се формира национален центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT) што претставува официјална национална точка за контакт и координација во справување со безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи и кој идентификува и обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ризици.

Исто така, за одредени прекршоци утврдени со законот, прекршочни санкции може да изрекува и Агенцијата, како прекршочен орган преку Комисија за одлучување по прекршок што ја формира директорот на Агенцијата.

Активности на стручната служба

Активностите на стручната служба на АЕК во 2015 година се следните:

Регулаторна рамка

Заради доследно спроведување на Законот за електронските комуникации, АЕК подготви и донесе подзаконски акти со кои се дорегулираат и појаснуваат одредени прашања кои се утврдени во Законот. АЕК во 2014 година согласно одредбите од член 188 од ЗЕК ги донесе сите прописи кои произлегуваат од него во рок од 9 месеци од денот на неговото влегување во сила.

Континуираното следење и имплементацијата на овие подзаконски акти е обврска на АЕК која треба да ги следи сите неправилности и проблеми кои можат да се појават во практичната примена како и во недоследноста на нивната примена од страна на субјектите кои ги тангираат. Во оваа насока АЕК, во 2015 година планира да врши континуирана ревизија на подзаконските акти, односно нивно изменување и дополнување и со тоа активно да учествува во подобрување на регулаторната рамка на пазарот за електронските комуникации во Република Македонија.

Ред. Бр.	Активност	Временска рамка
1	Учество во изработка на актите поврзани со Законот за административните службеници и Законот за вработените во јавниот сектор	Q1 и Q2/2015
2	Анализа на усогласеноста на Законот за електронските комуникации со новата регулаторна рамка за електронски комуникации на Европската Унија за 2014	од Q1 до Q4/2015
3	Учество во анализата на големопродажниот пазар за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи	Q1 и Q4/2015
4	Учество во анализата на малопродажниот пазар за минимален пакет на изнајмени линии	Q1 и Q4/2015

5	Учество во Комисијата за прекршоци и Комисијата за решавање на спорови помеѓу оператори и помеѓу оператори и други правни лица	од Q1 до Q4/2015
6	Учество во развојот на моделот за НГН “МАДРИД“	Q1 и Q4/2015
7	Организирање на работилница со претставници од основните судови во Македонија	Q1/2015

Измените во Меѓународниот Правилник за радиокомуникации кои се очекуваат да настанат по одржувањето на Светската конференција за радиокомуникации (World Radiocommunication Conference - WRC-15) организирана од Меѓународната унија за телекомуникации (International Telecommunications Union - ITU), како специјализиран дел од ООН, во периодот од 02.11-27.11.2015 година во Женева, би иницирале нивна примена и имплементација во домашната регулатива почнувајќи од крајот на 2015 година.

Исто така АЕК континуирано ги извршува работните задачи во постапките за наплата на долг преку нотар, судски рочишта, извршна постапка, прекршочна постапка, постапки по жалби, постапка за посредување, подготовка на предупредувачки известувања за операторите и давателите на јавни електронски комуникациски услуги, решенија кои произлегуваат од примената на Законот за електронските комуникации и останати тековни работи.

Електронски комуникациски мрежи и услуги, управување со нумерационски ресурси

Изградбата на електронските комуникациски мрежи и придружните средства е утврдена во Глава деветта од ЗЕК и во истата, пред се, се определени прописите, стандардите и/или техничките спецификации врз основа на кои треба да бидат планирани, проектирани, изградени и одржувани јавните електронски комуникациски мрежи и придружните средства. Листата на прописите, стандардите и/или техничките спецификации ја објавува Агенцијата на својата веб страна.

Со цел да се поттикне изградбата и развојот на јавните електронски комуникациски мрежи за пренос со големи брзини, во овој дел од особено значење се одредбите кои се однесуваат на обезбедување пристап до постоечка физичка инфраструктура на субјект кој управува со инфраструктурни објекти, одредбите за единствената точка за информации, координацијата на градежни работи, како и обезбедувањето пристап до физичка инфраструктура во зграда за големи брзини. Имено со членот 66 од ЗЕК е утврдена обврска на субјект кој управува со инфраструктурните објекти утврдени во Законот за катастар на недвижности, а врз основа на добиено писмено барање од оператор на јавна електронска комуникациска мрежа, на истиот да му овозможи пристап до неговата физичка инфраструктура заради поставување елементи на

електронски комуникациски мрежи за обезбедување големи брзини за пренос, под фер услови, рокови и цени.

Агенцијата преку Секторот за телекомуникации, во 2015 година планира да изврши ревизија на повеќето од постоечките подзаконски акти, односно нивно изменување и дополнување, како што се: Правилник за изградба на јавни електронски комуникациски мрежи и придружни средства, Правилник за техничките или оперативните услови кои мора да ги исполни операторот кој го обезбедува пристапот и/или операторот кој го бара пристапот, Правилник за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги и содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги, Правилник за начинот и условите за користење на единствениот европски број за итни повици 112, План за нумерација, Правилник за начинот на доделување на броеви и/или серии на броеви, содржината и формата на барањето како и податоците што се приложуваат кон барањето.

Во следната табела се временски рокови кои АЕК ги предлага за реализација на ревизијата на подзаконската регулатива.

Ред. број	Работна задача	Квалитет	Причини за работната задача	Цел која треба да се постигне
1	Ревизија на Правилник за изградба на јавни електронски комуникациски мрежи и придружни средства	Q3, Q4	Единствена точка за информации, согласно член 67, од Законот за електронски комуникации	Заедничко користење на постоечка инфраструктура и здружување при градење на телекомуникациска инфраструктура
2	Ревизија на Правилник за техничките или оперативните услови кои мора да ги исполни операторот кој го обезбедува пристапот и/или операторот кој го бара пристапот	Q2, Q3, Q4	Анализата на пазарот за физички пристап до мрежна инфраструктура ќе предизвика потреба од промена на подзаконската регулатива	Усогласување со заклучоците од направената анализа
3	Ревизија на Правилник за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги и содржината, формата и начинот на објавување на	Q2, Q3	Отпочнување на мерење на квалитет на широкопојасен интернет во фиксни мрежи.	Крајните корисници на оваа услуга да бидат информирани за квалитетот на услугата која сакаат да ја користат

	информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги			
4	Ревизија на Правилник за начинот и условите за користење на единствениот европски број за итни повици 112.	Q1, Q2, Q3, Q4	Потреба од воведување на единствен европски број за итни повици	Користење на единствениот европски број за итни повици 112
5	Ревизија на План за нумерација	Q2		
6	Ревизија на Правилник за начинот на доделување на броеви и/или серии на броеви, содржината и формата на барањето како и податоците што се приложуваат кон барањето	Q3		

Јавни електронски комуникациски мрежи и услуги и управување со нумерациски ресурси

За да обезбеди стабилна, интероперабилна и доверлива комуникациска структура Агенцијата за електронски комуникации треба да исполни низа на активности.

Во рамките на обезбедувањето на електронските комуникациски мрежи и услуги, во текот на 2015 година, АЕК во делот на:

- Јавните електронски комуникациски мрежи и услуги,
- Управувањето со нумерациските ресурси и
- Единствената точка за информации

планира да ги изврши следниве активности:

ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ

- Обработка на ново пристигнати нотификации,

- Ажурирање на листата на нотифицирани субјекти што се води во АЕК на сите нови нотифицирани оператори и даватели на јавни електронски комуникациски услуги и бришење на операторите кои не започнале со работа на датумот наведен во нотификацијата, а не ја известиле АЕК за настанатата промена;
- Водење на регистар на нотифицирани субјекти и негово објавување на WEB.
- Обработка на извештаи за квалитет на минималниот пакет на изнајмени линии;
- Обработка на извештаи за квалитет на јавни говорни услуги;
- Обработка на извештаи за квалитет на терминирани и завршни сегменти на изнајмени линии;
- Обработка на извештаи за квалитет на разврзан пристап на локална јамка (LLU);
- Објавување на веб страната на АЕК на склучените договори за интерконекција или пристап со други оператори во Република Македонија, како и склучените договори за интерконекција или пристап со странски оператори на операторот со значителна пазарна моќ на релевантен пазар;
- Спроведување на надзор на операторите во насока на проверка на Референтните понуди за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга од аспект на нивната усогласеност со последната понуда која е објавена на нивната официјална веб страна;
- Спроведување на надзор на операторите во насока на проверка на Референтните понуди за интерконекција од аспект на нивната усогласеност со последната понуда која е објавена на нивната официјална веб страна;
- Спроведување на надзор како континуирана активност согласно Законот за електронски комуникации;
- Меѓусекторска соработка со Секторот за анализа на пазарите во делот на одобрување на референтните понуди на операторите со значителна пазарна моќ;

Врз основа на член 8 од ЗЕК во кој се утврдени надлежностите на АЕК меѓу другото АЕК е надлежна и да :

- дава согласност на основниот проект за градба на јавна електронска комуникациска мрежа и придружни средства ;
- дава мислење при постапката на изготвување и донесување на документи за просторно уредување;
- дава согласност за исполнетоста на посебните услови за изведба на работи во зоната на електронската комуникациска мрежа и придружните средства.

УПРАВУВАЊЕ СО НУМЕРАЦИСКИ РЕСУРСИ

Согласно Законот за електронските комуникации, АЕК го подготвува и донесува Планот на нумерација со цел да обезбеди ефикасно структурирање и користење на броевите и сериите на броеви од страна на операторите и давателите на јавни електронски комуникациски услуги, како и да обезбеди доделување на броеви и серии на броеви на праведен и недискриминаторски начин. АЕК има обврска на својата веб страница да ги објавува податоците за доделените броеви и серии на броеви, како и податоците за имателите на броеви и серии на броеви. На полето на нумерацијата, АЕК во 2015 ги планира следните активности:

- Обработка на барања и издавање на решенија за доделување и одземање на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација за јавните електронски комуникациски мрежи и услуги во Република Македонија;
- Обработка на извештаи за ефикасно користење на доделените броеви и серии на броеви;
- Следење на имплементацијата на преносливост на броевите што треба да ја обезбедат операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги;
- Следење на Централната база на пренесени броеви и изготвување на компаративни прегледи и извештаи за пренесените броеви;
- Меѓународна координација на доделени меѓународни кодови за сигнализација во ITU;
- Водење на регистар на доделени броеви и/или серија на броеви и негова објава на WEB;
- Спроведување на надзор како континуирана активност согласно законот за електронски комуникации во делот за управување со нумерациските ресурси.

ЕДИНСТВЕНА ТОЧКА ЗА ИНФОРМАЦИИ

АЕК согласно одредбите од членот 67 од ЗЕК, има обврска преку својата веб страна да обезбеди единствена точка за информации, со цел заинтересираните страни, покрај другото да добијат минимални информации, во однос на планираната изградба на јавна електронска комуникациска мрежа и на постоечката физичка инфраструктура на субјектот и тоа: податоци за видот, основните технички карактеристики и хоризонталната и вертикалната поставеност на подземните и надземните инфраструктурни објекти и придружната инсталација, како и податоци за субјектите кои управуваат со истите. Пристапот до единствената информациска точка, Агенцијата го овозможува во електронска форма, почитувајќи ги принципите на пропорционалност и

недискриминација. Друга цел на проектот „Единствена информациска точка“ е снижување на трошоците на операторите, а преку тоа и воспоставување на пониски цени на услугите кои ги нудат истите на крајните корисници.

Активности за реализација и спроведување на овој проект :

- меѓусебна соработка на АЕК со Агенцијата за катастар, единиците на локална самоуправа и Министерството за транспорт и врски;
- следење на планираните градби на операторите и поттикнување на заедничка градба;
- одржување на софтверот преку кој ќе се обезбедува единствената точка за информации;
- предлог на измени на законската регулатива која ја уредува градбата и просторното и урбанистичко планирање со цел полесно спроведување на одредбите од ЗЕК за единствената точка на информации и можноста операторите да доставуваат барања за одобренија за градба;
- спроведување на надзор како континуирана активност согласно Законот за електронски комуникации.

Универзална услуга

Универзалната услуга дефинирана како минимален пакет од услуги со определен квалитет, достапен по прифатлива цена за сите крајни корисници во Република Македонија, без оглед на нивната географска локација, од АЕК во 2012 година беше определена по пат на тендер на даватели на универзална услуга за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга како што се: поврзување на крајниот корисник со јавна телефонска мрежа на негово разумно барање, обезбедување достапност на податоците од целосниот телефонски именик и телефонската служба за информации, обезбедување на разумен број на јавни телефонски говорници за задоволување на потребите на крајните корисници и обезбедување на услови за еднаков пристап и употреба на јавните телефонски услуги од страна на крајните корисници со посебни потреби.

Во 2015 година АЕК ќе направи избор на давател на универзална услуга за обезбедување на пренос на податоци со брзина доволна да се обезбеди ефикасен пристап на интернет и терминална опрема за учениците со посебни образовни потреби во редовните и посебните основни и средни училишта притоа применувајќи ги принципите на објективност, транспарентност, ефикасност и недискриминација.

АЕК раководи и управува со средствата на Компензацискиот фонд за универзална услуга и врши наплата на средствата во фондот од операторите што обезбедуваа

јавни електронски комуникациски услуги, како и исплата на средства од фондот за покривање на реалните трошоци што ги има давателот на универзална услуга при обезбедувањето на универзалната услуга.

Анализа на пазарот за електронски комуникации и регулација на цени

Во текот на 2015 година, АЕК планира да ја заврши веќе отпочнатата анализа на малопродажниот пазар за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни крајни корисници, спроведување на анализа на големопродажен пазар за завршување на смс во јавни мобилни комуникациски мрежи, спроведување на анализа на малопродажен пазар за минимален пакет на изнајмени линии, спроведување на анализа на големопродажниот пазар за физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен), како и завршување на веќе започнатата анализа на големопродажен пазар за пристап и започнување на повик во јавна мобилна комуникациска мрежа.

АЕК треба да обезбеди електронските комуникациски услуги да им бидат достапни на сите граѓани во Република Македонија, а особено пристап до супер брз интернет. Во таа насока се одвива спроведувањето на проектот за дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и поттикнување на инвестиции на нова генерација на мрежи како што се оптика до секој дом, 4G, мобилни мрежи, DOCSIS 3.0 мрежи. Развојот на мрежи од следните генерации и пристапот до услугите за брз пристап до интернет се приоритет на АЕК и за 2015 г. Преку овој проект ќе се дефинираат мерки и акциски план преку исполнување на неколку работни задачи специфицирани во документацијата на овој проект.

Понатаму АЕК ќе спроведе анализа на пазарите согласно Стратегијата на Агенцијата за 2012-2016 год, како и ревидирање на определени пазари согласно новите Европски препораки за релевантни пазари кои се во подготовка како и според утврдените состојби на пазарите на електронски комуникации во Република Македонија.

Во 2015 година ќе се спроведуваат и обврските наметнати на операторот со значителна пазарна моќ на големопродажниот пазар за услуги со широк опсег (бroadбанд) особено обезбедување на обврската за економската репликабилност на понудите што се обезбедуваат преку оптичката мрежна инфраструктура преку примена на тестови за истиснување на конкуренцијата. Агенцијата ќе развие и трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC. Според тоа ќе се исполнат и обврските за контрола на цени наметнати со анализата на овој релевантен пазар.

Агенцијата ќе ја набљудува имплементацијата и користењето на останатите регулирани услуги и по потреба ќе спроведе ревизија со цел да се обезбеди и заштити конкуренцијата и да се овозможи влез на нови оператори на пазарот за електронски комуникации во Република Македонија.

АЕК во 2015 година во однос на анализата на пазарите и регулацијата на цени ги планира следниве активности:

Ред бр.	Активност	Опис на активността	Временска рамка
1	Анализа на малопродажен пазар за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни крајни корисници	Последната Анализа на овој релевантен пазар е спроведена во 2010г	Q3 и Q4/2014 Q1/2015
2	Анализа на големопродажен пазар за завршување на смс во јавни мобилни комуникациски мрежи	Последната Анализа на овој релевантен пазар е спроведена во 2011г	Q1 и Q4 /2015
3	Ажурирање на “Margin Squeeze“ со историски податоци, како и нови и промотивни понуди на операторот со значителна пазарна моќ	Ажурирање на моделот со нови инпути/пресметка на цени/ревидирање на одлука, доколку е потребно за малопродажните понуди што веќе се одобрени, како и за нови понуди	Q1 и Q4/2015
4	Анализа на малопродажен пазар за минимален пакет на изнајмени линии	Последната Анализа на овој релевантен пазар е спроведена во 2011г	Q1 – Q4/2015
5	Анализа на пазарот за физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен)	Последната Анализа на овој релевантен пазар е спроведена во 2011г	Q4/2014 и Q1 – Q3/2015
6	Имплементација на обврската за економска репликабилност на малопродажните понуди преку оптичка мрежна инфраструктура	Спроведување на тестови за пресметка на цени за истиснување на конкуренцијата со цел спроведување на обврските од пазар 8 – услуги со широк опсег	Q1 – Q4/2015

7	Развој на проект за дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и поттикнување на инвестиции на нова генерација на мрежи како што се оптика до секој дом, 4G, мобилни мрежи, DOCSIS 3.0 мрежи и други	Проектот е отпочнат во 2014 г. Потребно е да се изработи Извештај во кој ќе бидат дефинирани мерки за поттикнување на развој на мрежи од следни генерации.	Q1 и Q4/2015
8	Развој на трошковен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC	Нов модел. Предвидено е да биде развиен модел за определување на цени базирани на трошоци за услуги за Пренос на програмски содржини преку дигитална терестријална платформа со слободен пристап (free-to-air) на крајните корисници и пресметка на WACC	Q1 до Q4/2015
9	Изработка на квартални извештаи за развојот на пазарите на електронски комуникации во 2014 и 2015 г	Квартални извештаи	Q1 до Q4/2015
10	Изработка на годишен извештај за развојот на пазарите на електронски комуникации во 2014 г	Годишен извештај	Q1 до Q4/2015
11	Анализа на големопродажен пазар за пристап и започнување на повик во јавна мобилна комуникациска мрежа	Последната Анализа на овој релевантен пазар е спроведена во 2010г	Q1 и Q2 /2015
12	Спроведување на стручен надзор	Континуирана активност согласно Законот за електронски комуникации	Q1 до Q4/2015

Управување на радиофреквенцискиот спектар

Според одредбите од Законот за електронски комуникации, АЕК како надлежност и обврска, регулира и управува со радиофреквенцискиот спектар. Под регулирање и управување со радиофреквенцискиот спектар се подразбира:

1. донесување и спроведување на План за намена на радиофреквенциски опсези и План за распределба на радиофреквенции;
2. следење на користењето на спектарот на радиофреквенции согласно со плановите од претходната точка;
3. издавање одобренија за користење на радиофреквенции;
4. подготвување и спроведување јавни тендери за доделување и користење на радиофреквенции;
5. донесување технички прописи врз основа на законот;
6. спроведување на примена на националните и меѓународните стандарди и технички прописи во областа на електронските комуникации;
7. обезбедување услови за користење на дигиталните радио и телевизиски услуги од страна на крајните корисници;
8. следење на работењето и развојот на радиокомуникациските системи;
9. применување техники на ефикасно користење на радиофреквенцискиот спектар со примена на најновите технички и регулаторни одлуки и препораки како и други надлежности поврзани со законот.

Врз основа на Законот за електронски комуникации и правилниците донесени врз основа на истиот, АЕК ги извршува своите задолженија и обврски со:

1. издавање на одобренија за користење на радиофреквенции за сите видови на радиослужби по извршена детална анализа и пресметка,
2. пресметка на број на бодови за годишен надоместок за користење на радиофреквенции, според кои се генерира фактура,
3. издавање на мислења за увоз на РТТЕ опрема,
4. издавање на согласности на проекти за изградба на радиостаници,
5. анализи и насоки за услови за користење на радиофреквенции и радиофреквенциски опсези за нови радиокомуникациски системи и мрежи,
6. меѓународна координација на радиофреквенциски доделби,
7. пријава на доделби во меѓународниот регистар на користени фреквенции,
8. ажурирање на податоци во EFIS системот на СЕПТ,
9. дописи, мислења, ургенции, анализи, заедничка работа со други сектори и служби, комуникација со корисници, одговори на прашања од корисници и друго.

За 2015 година можат да се наведат конкретни задачи и активности што ќе ги спроведе АЕК со временски распоред на извршување како што е дадено во следната табела:

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА

Бр.	Работна задача	Временска рамка	Причини за оваа работна задача	Активности предвидени со оваа работна задача	Цел која треба да се постигне
1.	Издавање на одобренија за користење на радиифреквенции за сите видови на радиослужби по извршена детална анализа и пресметка. Пресметка и генерирање на бројот на бодовите за годишен надоместок за користење на радиифреквенции за изработка на фактури	Q1, Q2, Q3, Q4	Издавање на одобренија за користење на радиифреквенции на корисници кои ќе ги користат согласно законските прописи во Република Македонија	Планирање и доделување на радиифреквенции	Ефикасно искористување на радиифреквенцискиот спектар врз основа на начелата на транспарентност и рамноправност
2.	Периодични анализи на зафатеноста на радиифреквенцискиот спектар и изготвување на предлог за спроведување на постапка за заинтересираност и постапка за јавен повик за доставување на барања за издавање одобрение за користење на радиифреквенции и спроведување на тендери	Q2, Q4	Доделување на недоделени фреквенции	Доколку се надмине расположивоста на одреден опсег или пак доколку таквиот начин на издавање е пропишан со Планот за доделување и користење на радиифреквенции во РМ, потребна е подготовка на тендерска документација и спроведување на тендерската постапка	Ефикасно користење на радиифреквенцискиот спектар
3.	Анализа на нови Одлуки и Препораки од ITU, CEPT, RSPG	Q3 Q4	Измени во меѓународната регулатива.	Учество во работни групи и следење на ново издадени одлуки и препораки. Предлог за евентуална измена на План за намена или Правилник за доделување и користење на радиифреквенции.	Овозможување на примена на најнови технологии на нај брз начин со цел ефикасно и ефективно да се користи спектарот.
4.	Меѓународна координација на радиифреквенциски и доделби и нотификација	Q1, Q2, Q3, Q4	Пријавување на ново доделени фреквенции во меѓународни планови	За пријавување и нотификација се изготвуваат специјални барања според видот на	Заштита на доделените радиифреквенции.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА

				радиослужбата. Одредени радиофреквенци и се координираат преку ИТУ. Во одредени случаи координацијата е со билатерални или мултилатерални спогодби.	
5.	Учество на Светската конференција за радиокомуникации WRC15 (Q4)	Q1, Q2, Q3, Q4	Подготовки, учество, следење и примена на измените во меѓународниот правилник за радиокомуникации заради имплементација во домашната регулатива.	Изготвување на платформа за учество на конференцијата во која ќе бидат содржани ставовите на Република Македонија во однос на користењето на радиофреквенцијата спектар. Ставовите на РМ треба да бидат усогласено со ЕЦП, односно со европскиот предлог.	Усогласување во користењето на радиофреквенциите опсези на ниво на Европа, но во согласност со намената на радиофреквенциите опсези во сите 3 ИТУ Региони. Усогласувањето е со цел да се применат исти стандарди за предавателна и приемна опрема во што поголем дел од светот.
6.	Анализа и насоки за користење на МУХ 8	Q4	Дигитализација на терестријално телевизиско емитување	Активностите ќе бидат предвидени во согласност со Законот за електронски медиуми.	Ефикасно користење на спектарот. Создавање на услови за нов UHDTV стандард, или користење на дигитална дивиденда 2 според заклучоците од WRC15.
7.	Издавање на мислења согласно Правилникот за радио опрема и телекомуникациска терминална опрема и проверка на регистрот на радио опрема за која е издадено мислење	Q1, Q2, Q3, Q4	Врз основа на Правилникот за радио опрема и телекомуникациска терминална опрема, Агенцијата за електронски комуникации има за задача да издава Мислења за R&TTE	Проверка на целокупната документација за опремата и издавање на Мислење	Целокупната радио опрема и телекомуникациска терминална опрема што се користи во Република Македонија да е во согласност со позитивните прописи кои важат, како и да е во согласност со R&TTE директивата
8.	Дописи, мислења, ургенции, анализи, заедничка работа со други сектори и служби, комуникација со корисници, одговори на прашања од корисници и друго.	Q1, Q2, Q3, Q4	Барања од корисници, оператори, или по службена должност според одредбите од законот.	Анализа, мислење, процедура, печатен или одговор по електронски пат.	Навремено известување и одговарање на примената барања.
9.	Планирање и оптимизација на	Q1, Q2,	Со воведувањето	Анализа на веќе издадените	Ефикасно користење на спектарот

	радиокомуникациските мрежи – фиксна служба	Q3, Q4	на поголем број на услуги и воведување на нови технологии во нови опсези во изминативе години, дојде до појава на поголем број на оператори кои користат радиофреквенции при поставувањето на нивните мрежи а со тоа и зголемено користење на радиофреквентниот спектар	одобранија за користење на радиофреквенции, анализа на мрежи по одредени опсези, планирање на доделби за нови мрежи.	
10.	Ажурирање на податоците за Република Македонија во Европскиот информциски ситем за радиофреквенции (EFIS)	Q3, Q4	Подготвување на податоци според Планот за намена и според Планот за доделување и користење.	Внесување на податоци во EFIS системот	Податоците за користењето на радиофреквенциските опсези во Република Македонија да бидат ажурни и достапни заедно со податоците на сите други држави членки на CEPT.
11.	Следење на состојбата за развојот на дигитална звучна радиодифузија	Q1, Q2, Q3, Q4	Дигитализација на звучна радиодифузија од II band	Следење и проучување на развојот на звучна радиодифузија, подготовки за репланирање на меѓународниот План GE84 во рамките на CEPT и ITU .	Да се биде во чекор со останатите европски држави и навремено да се започне со подготовката на соодветна регулатива.
12.	Нотификација на доделби за користење на радиофреквенции	Q2, Q3	Посебен начин на користење на радиофреквенции од опсезите над 70 GHz, без издавање на одобрение	Изготвување на софтверско решение за евидентирање на пријавените линкови.	Корисниците преку најава во посебната апликација сами ќе го пополнат барањето за нотификација на користената фреквенциска доделба и автоматски ќе добијат потврда за извршена нотификација.

Секундарната регулатива во Република Македонија од областа на радиокомуникациите ја изготвуваат вработените од Секторот за радиокомуникации со применување на Одлуки, Препораки и Извештаи на меѓународните организации ITU, CEPT и BEREC. Од овие причини од огромно значење е учествувањето на стручните лица во работата на студиските, односно работните групи на овие организации.

Контрола и мониторинг на радиофреквенции

Согласно Законот за електронски комуникации и другите подзаконски акти кои произлегуваат од него, АЕК е надлежна да врши контрола и мониторинг на радиофреквенции во Република Македонија со цел да се обезбеди ефикасно користење на радиофреквенцискиот спектар, а воедно и да им се обезбеди нормално и непречено обезбедување на електронските комуникациски услуги на имателите на радиофреквенциите. За оваа цел АЕК, со Планот за работа за 2015 година ги утврдува следните активности:

- Вршење на редовна контрола на емисии на радиостаници и испитување на радиофреквенцискиот спектар;
Под редовна контрола на емисии, се подразбира периодично проверување на карактеристичните параметри на дадена емисија, работните карактеристики и локација на радиостаниците. Со оваа активност се опфатени сите радиостаници со одобрение за користење на радиофреквенции и на откриени радиостаници без Одобрение за користење на радиофреквенции. Со наведената контрола се извршува и надзор над примената на ЗЕК, прописите донесени врз основа на ЗЕК и меѓународните прописи и договори во областа на радиокомуникациите. Испитувањето на спектарот, во смисла на овој план, е периодично мерење и регистрирање на емисии во спектарот кои се примаат на територијата на Република Македонија. Испитувањето се врши поради утврдување на зафатеноста во спектарот за потребите на планирањето и доделувањето на фреквенции на нови станици, служби и мрежи, за заштита на фреквенции кои се веќе доделени на станици во Македонија и за потреби од координација на фреквенциите со соседни и други земји.
- Решавање на пречки по приговор;
Предност над сите други активности има истражување на штетни пречки во сите служби, посебно за Службата за воздухопловна радионавигација и воздухопловна мобилна служба и другите служби поврзани со безбедноста на луѓе и материјални добра
- Контрола на радиостаниците во однос на усогласеност со Одобренијата за користење на радиофреквенции
- Вршење на мерење за потребите за планирање на РФ спектарот
- Мерење на нејонизирачко зрачење
- Мерење на задолжителните вредности за квалитет на јавни комуникациски услуги
- Давање на техничка асистенција на другите сектори, а поврзана со проблематиката која се работи во Секторот за контрола и мониторинг
- Унапредување на техничките можности на системот за контрола и мониторинг
- По извршениот мониторинг на радиофреквенции сите измерени параметри на секоја емисија ќе биде запишана во базата за податоци
- Во 2015 се планирани обуки за вработените во Секторот за контрола и мониторинг со цел вработените да се стекнат со повеќе практични знаења за користење на софистицираната мерна опрема

Според овие активности временската рамка за нивно извршување би се изведувала на следниот начин:

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА

Р.б р.	Работна задача	Временска рамка	Причини за оваа работна задача	Активности предвидени со оваа работна задача	Цел која треба да се постигне	Инволвирани сектори
1	Мониторинг од фиксни мониторинг станици (до 3GHz)	1-4 квартал	Утврдување на зафатеноста на радиофреквентниот спектар, проверка на усогласеноста на радиостаниците со Одобрението за користење на радиофреквенции, откривање на нелегални радиостаници, мерења по барање од секторот за радиокомуникации	Проверка во базата за издадени одобренија и мерни резултати, споредба на мерените параметри на дадена емисија со параметрите дадени во Одобрението, лоцирање на нелегални станици	Точни и ажурирани податоци за потребите на Секторот за радиокомуникации за планирање и доделување на радиофреквенции, спречување и решавање на пречки, елиминирање на појава на нелегални радиостаници	Сектор за радиокомуникации, СТИГКИН
2	Мониторинг со мобилна станица (до 40GHz)	2-3 квартал	На места каде што нема добро покривање со фиксните мониторинг станици или да се добие подобра слика за зафатеноста на радиофреквентниот спектар на одредена територија. Утврдување на зафатеноста на радиофреквентниот спектар, проверка на усогласеноста на радиостаниците со Одобрението за користење на радиофреквенции, откривање на нелегални радиостаници,	Проверка во базата за издадени одобренија и мерни резултати, споредба на мерените параметри на дадена емисија со параметрите дадени во Одобрението, лоцирање на нелегални станици, подготовка на извештаи	Точни и ажурирани податоци за потребите на Секторот за радиокомуникации за планирање и доделување на радиофреквенции, спречување и решавање на пречки, елиминирање на појава на нелегални радиостаници и на места каде што нема покривање со фиксните станици или со RF сензорите	Сектор за радиокомуникации, СТИГКИН
3	Мониторинг со портабл, мобилни станици, фиксни станици	1-4 квартал	Решавање на пречки, откривање на нелегални радиостаници, по барање од секторот за радиокомуникации. На места кои се недостапни за мобилната мониторинг	Проверка во базата за издадени одобренија и мерни резултати, споредба на мерените параметри на дадена емисија со параметрите дадени во	Спречување и решавање на пречки, елиминирање на појава на нелегални радиостаници	Сектор за радиокомуникации, СТИГКИН

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА

			станица.	Одобрението, лоцирање на нелегални станици, подготовка на извештаи		
4	Мерење на нејонизирачко зрачење	1-4 квартал	Добивање на информација за нивото на електромагнетно зрачење	Планирани активности за мерење на нејонизирачко зрачење	Добивање на информација за нивото на електромагнетно зрачење	
5	Мерење на нејонизирачко зрачење по приговор	1-4 квартал	Приговор од крајни корисници или барање за мерење на нејонизирачко зрачење	Добивање на информација за нивото на електромагнетно зрачење и изготвување на Извештај по извршените мерења	Добивање на информација за нивото на електромагнетно зрачење	
6	Мерење на задолжителните вредности на параметри на квалитет на јавни комуникациски услуги и DVB-T мрежите 1.Редовни мерења 2.Мерења по приговор	1-4 квартал	Редовна контрола на параметрите на квалитет по претходно дефинирани зони низ државата. Мерење кои би се извршиле по барање на Секторот за ТИГКИН	Организирање на мерење по Правилник или по приговор од крајни корисници. После мерењата се изготвуваат извештаи по зони и се објавуваат на комуницирај.мк или се изготвуваат Извештаи кои се доставуваат до СТИГКИН	Утврдување на покриеноста на јавните мрежи за мобилна комуникација. Помош при извршувањето на инспекцискиот надзор, заштита на крајните корисници	Сектор за ТИГКИН, Сектор за информатика
7	Асистенција при инспекциски надзор	1-4 квартал	Инспекциски надзор на радиокомуникациска опрема	Асистенција при составување на записник, запечатување, одземање на опрема, мерење на радиофреквенции. Мерење на задолжителните вредности на параметри на квалитет на јавни комуникациски услуги	Брзо и квалитетно извршување на инспекцискиот надзор од техничка страна	Сектор за ТИГКИН
8	Согласно ЗЕК сл. Весник 38 од 25.02.2014 арх. Број 07-1899/1 од 20.02.2014, вработените во секторот за	1-4 квартал	Потреба од редовен, вонреден и контролен надзор	Секторот за контрола и мониторинг на радиофреквенции ќе врши редовен надзор, но во зависност од	Со редовен, вонреден и контролен надзор се прават записници за фактичката состојба на	Сектор за правни работи.

<p>контрола и мониторинг на радиофреквенции ќе вршат редовен, вонреден и контролен надзор на корисниците на одобренија на радиофреквенции.</p>			<p>динамиката и потребите на АЕК се предвидуваат и контролни и вонредни надзори.</p>	<p>корисниците на радиофреквенци во случај на отстапување на параметрите од одобренијата, користење на фреквенции без одобрение, доставување на неточни информации до АЕК и друго.</p>	
--	--	--	--	--	--

Грижа за корисници и стручен надзор

Агенцијата за електронски комуникации во рамките на своите надлежности утврдени со Законот за електронските комуникации има особено значајна улога во заштитата на правата на крајните корисници на јавни електронски комуникациски услуги и тоа преку: контрола на стандардните претплатнички договори, контрола на квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги, обезбедување на еквивалентен пристап и избор за крајни корисници со инвалидитет, наметнување на дополнителни обврски на операторите во нивните односи со претплатниците, обезбедување на преносливост на броеви и особено преку решавање на спорови помеѓу операторите и нивните претплатници.

Согласно новиот Закон за електронските комуникации Агенцијата за електронски комуникации доставените приговори од претплатниците ги решава преку постапка за решавање на спорови, а по претходно спроведена постапка на посредување. Агенцијата води постапка за решавање на спорови помеѓу: оператори, оператори и правни лица кои управуваат со физичка инфраструктура, и крајни корисници и оператори. Агенцијата започнува постапка за решавање на спор на барање на една од страните во спорот. По приемот на барањето, Агенцијата пред да ја започне постапката за решавање на спор на страните во спорот им предлага постапката за посредување. Доколку било која од страните во спорот не ја прифати постапката за посредување, или доколку во постапката за посредување не дојде до склучување на спогодба помеѓу страните во спорот, Агенцијата по барање на една од страните во спорот, ќе го реши спорот. Во таа постапка се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка, доколку со Законот за електронските комуникации не е поинаку уредено. Доколку било која од страните во постапката за

решавање на спор пред Агенцијата, за истиот спор започне судска постапка, постапката за решавање на спор пред Агенцијата се запира.

Операторите се должни секој стандарден претплатнички договор да го достават на одобрување до Агенцијата за електронски комуникации. Агенцијата го одобрува стандардниот претплатнички договор во рок од 30 дена од денот на приемот на истиот. Одобрените стандардни претплатнички договори Агенцијата за електронски комуникации ги објавува на својата веб страна.

ПОРТАЛ WWW.KOMUNICIRAJ.MK

Веб страната komuniciraj.mk е наменета за крајните корисници. На оваа страна корисници можат да добијат информации за операторите на електронски комуникациски мрежи/услуги кои се нотифицирани и работат на територија на РМ, цените за услугите кои ги обезбедуваат, тарифни модели/ пакети на услуги, интернет, роаминг и останати информации. Дополнително, на истата крајните корисници можат да добијат информации за дигитализацијата, преносливост на броеви како и нејонизирачко зрачење.

Стручен надзор

Годишниот план за работа би се одвивал во насока на посетување и извршување на редовен надзор над сите субјекти кои користат радиофреквенции и даватели на јавни комуникациски мрежи/услуги. Секој субјект би бил посетен најмалку еднаш годишно од страна на овластено лице за надзор. Редовниот надзор би се спроведувал плански во одреден временски период со посета на субјекти кои работат во иста служба (на пример копнено мобилна, фиксна, радиодифузна служба, даватели на јавни комуникациски мрежи/услуги). При редовните надзори неопходна е соработка со Секторот за контрола и мониторинг на радиофреквенции заради целосна контрола над соодветниот субјект, како и со Секторите за анализа на пазар, Сектор за радиокомуникации, Сектор за телекомуникации и останатите сектори при Агенцијата за електронски комуникации.

По извршениот редовен надзор, кај субјектите кај кои е констатирана неправилност во работењето и на кои им е доставен писмен извештај со определен рок за отстранување на неправилноста, по истекувањето на истиот ќе се спроведе контролен надзор.

Во текот на годината планирани се и вонредни надзори врз основа на писмена иницијатива поднесена од државни органи, оператори, физички или правни лица, како и во случај на сомневање по службена должност, согласно ЗЕК.

Во текот на целиот период од календарската година, лицата за вршење на стручен надзор ќе учествуваат во работата на Комисијата за постапување по спорови од крајни корисници.

При извршувањето на редовните и контролните надзори секогаш приоритет ќе се даде на навременото, но и квалитетно завршување на работните задачи во согласност со годишниот план.

Соработка со други државни органи и тела

АЕК соработува и е во секојдневна редовна комуникација со Министерството за информатичко општество и администрација, а согласно член 27 од Законот за електронските комуникации АЕК соработува со други државни органи и тела по прашања кои се во врска со електроските комуникации. АЕК соработува со Комисијата за заштита на конкуренција во врска со анализите на релевантните пазари, определувањето на оператори со значителна пазарна моќ и наметнувањето на обврски на операторите со значителна пазарна моќ. Во постапка за доделување на радиофреквенции за вршење на радиодифузна дејност, АЕК соработува со Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. По прашања од заеднички интерес АЕК и во 2015 година планира да остварува континуирана соработка и со други државни органи и тела како:

- Министерство за финансии;
- Министерството за транспорт и врски;
- Министерство за економија;
- Министерство за внатрешни работи;
- Комисија за заштита на конкуренцијата;
- Дирекција за заштита на лични податоци;
- Македонскиот институт за стандардизација;
- Здружението за заштита на потрошувачи;
- Народна банка на Република Македонија;
- Централен регистар на Република Македонија;
- Царинска управа на Република Македонија;
- Центар за управување со кризи;
- Завод за статистика на Република Македонија;
- Агенција за катастар и недвижности
- Државен пазарен инспекторат
- и други органи и тела на Република Македонија.

Транспарентност и влијание на јавноста

Транспарентноста на АЕК се огледа во обврската која произлегува од законската одредба според која е задолжително јавно да се објавуваат извештаи за развојот и состојбите на пазарот за електронски комуникации на квартално ниво во текот на годината. Исто така организацијата на два јавни состаноци на кои ќе бидат поканети сите заинтересирани страни да ги изразат нивните ставови и мислења по однос на развојот на електронските комуникации, а нивното мислење и ставот на АЕК по истото да биде објавено во рок од 7 дена на веб-страната - е во контекст на транспарентното работење на АЕК. Во оваа постапка всушност се овозможува влијанието на јавност

врз работењето на оваа институција . Објавувањето на предлог – подзаконските акти или измени и дополнувања на истите, како и предлог годишната програма на АЕК на јавна расправа која трае најмалку 30 дена од денот на објавувањето на веб-страната и организирањето на јавен состанок со заинтересираните страни пред донесување на актите на АЕК , е уште еден факт кон нејзиното транспарентно работење и доказ за можноста за влијанието на јавноста во нејзиното работење.

Зајакнување на капацитетите на агенцијата

ИКТ СИСТЕМИ

Агенцијата за електронски комуникации преку порталот е-Агенција (<https://e-agencija.aek.mk>) им овозможува на граѓаните, операторите и фирмите електронски да ги користат услугите кои им ги обезбедува Агенцијата. Операторите имаат можност електронски да ги користат услугите за:

- a. Нотификација за комуникациски мрежи и услуги
- b. Нумерација
- c. Увоз на опрема
- d. Радиорефреквенции

Граѓаните имаат можност електронски да поднесуваат Барање за решавање на спор. Заради континуирана достапност на овие сервиси кон операторите, фирмите и граѓаните потребно е во Агенцијата да се обезбеди уште една локација со серверска опрема која ќе се активира во случај на недостапност на првата.

Ефикасно и квалитетно извршување на работните обврски на вработените во АЕК во врска со пружање на корисничка, техничка и системска поддршка. Активности во делот на корисничка, техничка и системска поддршка кои АЕК ги извршува заради овозможување на континуитет и квалитет во работата се:

- Корисничка и техничка поддршка за над 140 вработени во АЕК на 4 различни географски локации
- Континуиран надзор над работењето на ИКТ системите во АЕК
- Корисничка и техничка поддршка за операторите и фирмите во делот на достапност и користење на услугите на АЕК
- Корисничка и техничка поддршка за граѓаните на Македонија во делот на достапност и користење на сервисите наменети за нив

СИГУРНОСТ НА МРЕЖИ

За остварување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги во Република Македонија, Агенцијата за електронски комуникации согласно член 166 и 167 од Законот за електронски комуникации Агенцијата ги има следните обврски:

- ја следи безбедноста на мрежите на операторите, мерките кои што истите ги превземаат за ублажување на инциденти по безбедноста и интегритетот на мрежите,

- кумулативно ги собира податоците за евентуални безбедносни ранливости и нарушувања на функционалности на мрежите на операторите,
- поднесување на годишен збирен извештај за добиените известувања од страна на операторите до Европската агенција за безбедност на мрежи и информации (ENISA).

За таа цел потребно е набавка, инсталација и одржување на систем за управување со инциденти кои ги нарушуваат безбедноста и интегритетот на комуникациските мрежи.

Е-АГЕНЦИЈА

Со поставувањето на порталот е-Агенција (e-agencija.aek.mk), сите услуги на АЕК наменети за операторите, фирмите и граѓаните се достапни во електронски облик. Основни придобивки од овој проект се:

- Следливост и мерливост на квалитетот на услугите
- Поедноставена и побрза постапка за сите услуги на АЕК
- Целосно електронско работење во АЕК
- Едно-шалтерски ситем преку порталот e-agencija.aek.mk
- 24x7 виртуелно/електронско работно време на АЕК

Функционирањето на интегрираниот информациски систем мора да биде под континуиран надзор од Службата за информатика. Сите неправилности (bugs) кои ќе произлезат при секојдневното користење на било кој од потсистемите кои се дел од Интегрираниот Информациски систем во текот на 2015 година ќе бидат прочистени и отстранети.

Потсистемите кои ќе бидат под постојан надзор на Службата за информатика заради континуитет на сервисите кои ги обезбедува АЕК се:

- Потсистем за управување и планирање на ресурси (ERP)
- Потсистем за управување на односи со клиенти (CRM)
- Потсистем за управување со работни процеси (BPM)
- Потсистем за аналитика и бизнис интелигенција (BI)
- Потсистем за управување со документи и електронска архива (DMS)

ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО АГЕНЦИЈАТА

Согласно одредбите од член 23 став 1 од Законот за заштита на личните податоци („Службен Весник на Република Македонија“ бр.7/05, 103/08, 124/10 и 135/11) и одредбите од член 25 од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/09 и 158/10), Агенцијата за електронски комуникации како контролор на личните податоци задолжително подлежи на

надворешна контрола на секои три години со цел да се провери дали постапките и упатствата содржани во документацијата за техничките и организациските мерки се применуваат и се во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

За таа цел АЕК има должност да ги заштити личните податоци кои ги поседува согласно документацијата за технички и организациони мерки за што има потреба да реализира набавка на консултантски услуги за надворешна проверка за усогласеност на работењето со горенаведената законска регулатива.

Службата за информатика има обврска да ги спроведува активностите наведени во документацијата за техничките и организациските мерки.

Наведените активности би се изведувале во следните временски рамки:

Реден број	Активност	Временска рамка	Цел
1	Тековно одржување на ИКТ системи во АЕК	Јануари-Декември	<ul style="list-style-type: none"> - корисничка и техничка поддршка за над 130 вработени во АЕК на 4 различни географски локации - континуиран надзор над работењето на ИКТ системите во АЕК - корисничка и техничка поддршка за операторите, фирмите и граѓаните во делот на достапност и користење на услугите на АЕК - одржување и отстранување на проблеми на IP телефонска централа - надоградба на брзините и одржување на функционалноста на комуникациските линкови.
2	Сигурност на мрежи	Јануари - Декември	<ul style="list-style-type: none"> - ја следи безбедноста на мрежите на операторите, мерките кои што истите ги превземаат за ублажување на инциденти по безбедноста и интегритетот на мрежите, - кумулативно ги собира податоците за евентуални безбедносни ранливости и нарушувања на функционалноста на мрежите на операторите, - поднесување на годишен збирен извештај за добиените известувања од страна на операторите до Европската агенција за безбедност на мрежи и информации (ENISA).

3	Интегриран Информационен Систем	Јануари - Декември	Постојан надзор над потсистемите во рамките на Интегрираниот информациски систем заради континуитет и квалитет на сервисите кои ги обезбедува АЕК кон операторите, фирмите, граѓаните и вработените во АЕК
4	Споредба на тарифи	Јануари - Декември	Одржување на постојната услуга за преглед на понуди на komuniciraj.mk . Цел на порталот е граѓаните на едно место да имаат пристап до сите тарифни модели и пакети кои им ги нудат операторите во Македонија.
5	Квалитет на услуги	Јануари - Декември	Објава на податоците за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги доставени од операторите и резултатите од мерењата доставени од Секторот за контрола и мониторинг на радиофреквенции.
6	Преносливост на броеви	Јануари - Декември	Цел е следење на функционалноста на централниот систем за преносливост на броеви и решавање на евентуални проблеми.
7	Организациски мерки за заштита на личните податоци за вработените во АЕК	Јануари - Декември	Агенцијата за електронски комуникации како контролор на личните податоци потребно е да извршува анализа и ревидирање на постапките и упатствата содржани во документацијата за техничките и организациските мерки кои се применуваат, за да бидат во согласност со прописите за заштита на личните податоци.
8	Систем за справување со инциденти	Јануари - Декември	Воспоставување и одржување на систем за справување со инциденти кои ги нарушуваат безбедноста и интегритетот на комуникациските мрежи и известување до ENISA

ЛОГИСТИКА И ОДРЖУВАЊЕ

Контрола на употреба на деловните и технолошки простории (во понатамошниот текст недвижности/имот) сопственост или изнајмени од страна на Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст АЕК) односно одговорностите, правата и обврските на сите корисници на простор, обезбедувајќи ефективна и ефикасна контролна на функционирањето на недвижностите/имотот на АЕК овозможувајќи соодветни услови за работа на сите вработени во АЕК.

Грижа и водење евиденција за подвижниот имот и внатрешното уредување во сопственост на АЕК или изнајмен за потребите на АЕК. Водење евиденција за сите материјални добра кои се на користење на сите вработени во Секторите на АЕК, а се во сопственост на АЕК или се изнајмени за потребите на АЕК. Согласно описот и попис на работното место и работните задачи во Секторите на АЕК, се грижи, обезбедување и водење евиденција за користените материјали, Управување (организација и контрола) на одржувањето на недвижностите/имотот и подвижниот имот во сопственост на АЕК или изнајмен за потребите на АЕК, со цел за нивно правилно функционирање и користење, притоа постапувајќи по барањата на АЕК, како и на корисниците на просторот и имотот од страна на вработените во Секторите на АЕК и Управување со недвижности (организација и контрола на тековно и инвестиционо одржувањето на недвижностите/имотот и машинската опрема).

За реализација на сите овие крупни капитални активности кои се во склоп на активностите на Службата за општи и заеднички работи, како и ситни материјални трошоци кои се составен дел од овие крупни активности, се со цел нормално и целосно функционирање на материјалните добра во сопственост на АЕК, при тоа обезбедувајќи потрошни материјални средства, како и поефикасно работење на работниците во АЕК, се предлага да се издвојат определена вредност на средства.

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Активностите на АЕК во однос на човечки ресурси, се тесно поврзани со стратешките функции на АЕК како институција, а се неопходни за нејзиниот развој. Од таму, дејноста на АЕК во однос на човечките ресурси може да се подели во две главни категории:

1. Стратешка дејност - односно реформаторска, при што акцентот е ставен на подготовка и имплементација на деловната стратегија на АЕК поврзано со развивање и имплементирање на стратегијата за управување со човечки ресурси, превземање на иницијативи при процесот на развој на организациската стратегија, развивање на функционална организациона поставеност и давање насоки и упатства на раководителите за управување со вработените.
2. Трансакциона дејност - извршување вообичаени активности поврзани со службеничките односи, како што се вработувањето, учењето и развојот, наградувањето и работните односи.

Со цел поквалитетно исполнување на предвидените активности и развој на своите капацитети, АЕК има во предвид во 2015 година да ги исполни следните активности:

Р.б р.	Работна задача	Временска рамка	Причини за оваа работна задача
1.	Ревизија и изменување на правилници	K2	Измената треба да се направи согласно Закон за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор
2.	Стратешки активности за управување со ЧР	K2- K4	Следење на насоки и упатства на врвниот менаџмент и раководителите за управување со вработени
3.	Активности во врска со Стандардизацијата по ИСО 9001:2008	K1- K4	Подобрување на процесите .
4.	Организација и подготовки за Team building на вработените во АЕК	K2	Подобрување на релациите меѓу вработените и меѓучовечките односи, придонес за постигнување на стратешките цели и приоритети, креирање на лојалност и чувство на припадност кон АЕК.
6.	Ажурирање на податоците за ефективно функционирање на електронскиот систем за управување со Човечки ресурси	K1- K4	Прегледност и достапност на информации за сите вработени.
7.	Организација на обуки согласно годишниот план за обуки	K1 – K4	Обуки и развој за потребите на врвниот менаџмент, раководителите и вработените во стручната служба на АЕК , со цел со стекнатото знаење да ја подобрат работата во организацијата
8.	Прашалници и анкети за вработените во стручната служба на АЕК	K1 – K4	Добивање на информации за ставовите на вработените во стручната служба на АЕК преку изразување на своите гледишта за организацијата во институцијата/секторот, потоа мотивацијата за работа, чувството на слобода во работењето итн.
9.	Секојдневни активности	K1 - K2	За потребите на вработените од стручната служба на АЕК, односно активности поврзани со службенички и административни работи

Меѓународна соработка

Агенцијата за електронски комуникации во 2015 година на полето на меѓународна соработка планира да продолжи со активности за претставување и презентирање на Агенцијата на меѓународната сцена. Активностите кои беа реализирани за оваа цел во

текот на 2014 година, од кои најзначајно беше Претседателството на Директорот на АЕК во Телото на Европски регулатори за електронски комуникации (BEREC), допринесоа Агенцијата за Електронски комуникации да превземе лидерска позиција меѓу регулаторните тела од земјите набљудувачи во БЕРЕК и застапување на нивните заеднички ставови и интереси.

По покренатата иницијатива за усогласување на цените за роаминг со ЕУ праксата од страна на АЕК, во 2014 година се потпиша спогодба за намалување на цените за услугите во роаминг во јавните мобилни комуникациски мрежи помеѓу Министерствата надлежни за работите од областа на електронските комуникации на: Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Македонија, Црна Гора и Република Србија. Во 2015 година се планираат активности за поттикнување на другите земји од регионот и Европа да пристапат кон оваа спогодба.

Потпишаните Меморандуми за соработка во претходните години со истородните регулаторни тела од регионот резултираше со многубројни средби и поблиска соработка со истите, со цел размена на информации за развој на регулаторните практики во регионот. Во 2015 година Агенцијата планира да ја зајакне соработката со Молдавија, Тајланд и Сингапур.

Како во изминатите две години, и оваа година се планира одржување на Регионален состанок во организација на АЕК, дводневна “brain-storming ” средба на Директорите на регулаторните тела од регионот (Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Албанија, Црна Гора, Бугарија и Турција) кој традиционално се одржува. Целта на овие состаноци е зајакнување и унапредување на соработката и размена на искуства во областа на електронските комуникации.

Членувањето на Агенцијата во релевантните меѓународни организации и тела од областа на електронските комуникации: ИТУ, СЕРТ, ETSI и други и нејзиното активно учество во формираните групи и проекти, се во тесна зависност со нивните повеќегодишни стратегии и проекти кои имаат за цел подржување на развојот на телекомуникациите на глобално ниво и олеснување на универзалниот пристап кон информатичкото општество. Претставници од Агенцијата за електронски комуникации, како дел од Македонската делегација, редовно учествуваат на светските конференции и симпозиуми кои ги организира Меѓународната унија за телекомуникации. Во 2015 Година позначајна е Светската Конференција за Радиокомуникации (WRC) која ќе се одржи во седиштето на ИТУ, Женева. Исто така, во 2015 Година се предвидува и проактивна улога во Комитетот за комуникации (CoCom).

Законската обврска на Агенцијата за годишно одржување на два јавни состаноци со сите заинтересирани страни, како и досега, се планира да се организира така што првиот јавен состанок да е во склоп на Меѓународната Регулаторна Конференција, која се одржува во Мај, а вториот во доцна есен во просториите на АЕК. Овие состаноци имаат за цел да ги запознаат заинтересираните страни со превземените активности, мерки и дејности на Агенцијата за изминатата година и плановите за наредниот период.

Меѓународната Регулаторна Конференција, која се одржува во Охрид по повод Денот на телекомуникациите – 17 Мај, во 2015 година се планира да опфати присуство на поголем број релевантни фактори од областа на електронските комуникации како и

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА

високо рангирани претставници на меѓународни институции и организации за електронски комуникации. Агенцијата на оваа дводневна конференција ќе ги прикаже своите активности и ќе размени искуства како со регулаторните тела од регионот и пошироко, така и со операторите и останатите чинители на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија.

Р.бр.	Работна задача	Временска рамка	Причини за оваа работна задача	Активности предвидени со оваа работна задача
1.	Организација и одржување на Меѓународна Регулаторна Конференција и Прв / јавен состанок	Q2 2015	Согласно член 12 од ЗЕК	Координација за организација Испраќање покани до сите регистрирани субјекти во АЕК Објава во јавни гласила за одржување на јавен состанок Сондирање на интересите на јавноста по одредени теми заради подобра презентација на работата на АЕК Координација меѓу секторите и службите на АЕК за презентација на активностите и превземените дејствија по одредени прашања кои претходно биле наведени од јавноста за да се направи анализа или извештај од страна на АЕК
2.	„Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела од областа на телекомуникациите и медиумите за воспоставување на ефикасна регулаторна рамка за новите дигитални мултиплеј услуги“ – ИПА проект Организација на	Q1 2014 – Q2 2015	ИПА 2009	<ul style="list-style-type: none"> - Активности наведени во спецификацијата на проектот - Координација со ЦФЦД - Координација со ААВМУ - Одржување состаноци со консултанти - Одржување на систем за информираност за проектот - Учество на сос; - таноци на СЕП и НИПАК - Според Договорот е предвиден

	завршен состанок за ИПА проектот			завршен состанок за ИПА проектот
3.	Втор јавен состанок	Q4 2015	Согласно член 12 од ЗЕК	Координација за организација Испраќање покани до сите регистрирани субјекти во АЕК Објава во јавни гласила за одржување на јавен состанок Сондирање на интересите на јавноста по одредени теми заради подобра презентација на работата на АЕК Координација меѓу секторите и службите на АЕК за презентација на активностите и превземените дејствија по одредени прашања кои претходно биле наведени од јавноста за да се направи анализа или извештај од страна на АЕК
4.	Меморандум за соработка со регулаторното тело на Тајланд - NBTC (National Broadcasting and Telecommunication Commission)	Q12015.		Воспоставување на партнерска соработка во областа на регулирање на електронските комуникации, која преку размена на информации ќе придонесе развој на конзистентни регулаторни практики во двете земји.
5	Состанок за Регионален роаминг	Q1 2015		Извештаи од земјите потписнички за активностите по Проектот „Регионален роаминг“
6	Регионален состанок III – дводневна “Brainstorming” средба	Q3 2015.		Продолжување на традицијата за состанување на претставниците на највисоко ниво на

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА

				регулаторните тела од регионот. - Целта на овие состаноци е зајакнување и унапредување на соработката и размена на искуства во областа на електронските комуникации.
7	Домакин на состанок со Сингапурскиот регулатор – IDA	Q2 2015.		Продолжување на соработката и организација на возвратна посета
8	Иницијатива за работилница со ИРГ	Q4		Предлог за организација на Пленарен состанок на БЕРЕК во 2016 год.

Внатрешна ревизија

Ред. број	Вид на ревизија	Предмет на ревизијата	Цел на ревизијата	Период на извршување
1.	Follow-up Период на извршување 2014 година.	Ревизија на препораките дадени во извештаите на внатрешниот ревизор од извршените ревизии.	Да се направи проверка дали дадените препораки од ревизиите во 2014 година се спроведени.	Q1
2.	Внатрешни проверки на системите со информациска сигурност, проверка на регулаторни и апликативни контроли како и контролите на ИСО процедурите.	Предмет на ревизија ќе бидат проверки на системите со информациска сигурност, проверка на контролите на ИСО процедурите	Усогласеност на работењето со законските барања како и усогласеноста со пропишаните процедури како и нивните контроли.	Q1

3.	Усогласеност на работењето во јавните набавки со измените во Законот за јавни набавки.	Процедурите кои се применуваат во јавните набавки.	Усогласеност на работењето во однос на јавните набавки со новите законски измени, во однос на дали се запазени процедурите.	Q2
4.	Проверка на процесот на исполнување на обврските кон добавувачите.	Благовремено евидентирање на обврските кон добавувачите, споредба помеѓу финансиската и сметководствената евиденција, плаќање на обврските во рок, воспоставени контроли.	Проценка за моменталната состојба на ревидираниот предмет и усогласеност со новите законски измени	Q3
5.	Ревизија на ИПА проекти. Ревизијата ќе биде извршена да се утврди дали се следат насоките дадени од Европската комисија за ИПА проекти.	Законско и навремено реализирање на планираните активности.	Целта на ревизијата ќе биде исходот од ИПА проектот од кој треба да произлезат резултати.	Q4

Финансиската ревизија ќе опфати проверка на точноста, комплетноста и законитоста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи. Активности кои се предвидени со оваа работна задача се: проверка на побарувањата од комингентите, проверка на процедурите и роковите за наплата на задоцнетите побарувања, проверка на трошоците за правилно и благовремено евидентирање во сметководствената евиденција, поткрепеност со документи и одобренија, споредба на трошоците со исцрпеноста од финансискиот план, проверка на обврските кон добавувачите, нивно благовремено евидентирање, споредба помеѓу финансиската и сметководствена евиденција, плаќањето на обврските во рок, паричните средства во благајна и др. Ревизија на усогласеност (регуларност) претставува процена дали работењето е во согласност со законите, подзаконските и интерните акти. Ревизија на системите за внатрешна контрола (темелна процена на функционирањето на системите на внатрешна контрола). Ревизија на успешност во работењето (извршување) процена на економичноста, ефикасноста и ефективноста на работењето и користењето на средствата во дефинирана област на активности или програми.

Финансии и сметководство

АЕК во 2015 година треба да исполни следниве активности:

- Изработка на годишни финансиски извештаи (Биланс на состојба, Биланс на успех, Даночен биланс, Распоредување на вишокот на приходи над расходи, Образец ДЕ) за 2014 година, кои се составен дел од Годишниот извештај за работа на АЕК за 2014 година, како и финансиски извештај за реализација на финансискиот план за 2014 година и со податоци за реализирани приходи, расходи, побарувања и обврски за 2014 година групирани по структура и по организациона структура на АЕК.
- Организација и контрола на спроведувањето на Годишниот финансиски план на АЕК кој содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за 2015 година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените капитални инвестиции на АЕК за 2015 година;
- Организација и контрола на подготовката на Годишниот финансиски план на АЕК кој содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за 2016 година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените капитални инвестиции на АЕК за 2016 година;
- Сметководствени усогласувања со констатираната фактичка состојба со пописот на АЕК за 2015 година во записници:
 - парични средства и хартии од вредност
 - инвестиции во тек
 - основни средства
 - ситен инвентар
 - побарувања од купувачи и обврски од добавувачи
 - пресметка на амортизација и ревалоризација на материјален и нематеријален имот,
 - сметководствени усогласувања на отворените сметководствени конта од класата 0 до класата 9
 - затворање на класа 4 и класа 7
- Анализа и проектирање на висината на годишните трошоци на АЕК за извршување на активностите во рамките на нејзините надлежности, проектирање и на капиталните трошоци воедно и анализа и проектирање на висината на годишните приходи за покривање на расходите од работењето на АЕК
- Контрола на целокупниот процес на стратешко планирање од аспект на финансирање;
- Координација на финансиските и сметководствените активности на АЕК и контрола на точноста и усогласеноста на сите документи што се однесуваат на финансиските активности;
- Надзор, спроведување и управување со средствата на Компензацискиот Фонд за универзална услуга за 2015 година;
- Непосредна соработка со независните ревизори или Државниот завод за ревизија, доставување на целокупната финансиска и сметководствена евиденција, подготвување на извештаи и други материјали за потребите за изработка на ревизорски извештај од независен овластен ревизор, како и од Државниот завод за ревизија, доколку има извршено ревизија на финансиското и материјалното работење на АЕК за 2014 година;
- Непосредна соработка со независните ревизори, доставување на целокупната финансиска и сметководствена евиденција за компензацискиот фонд за

универзалана услуга, подготвување на извештаи и други материјали за потребите за изработка на ревизорски извештај од независен овластен ревизор за извршена ревизија за состојбата на средствата во компензацискиот фонд за универзална услуга за 2014 година.

- Ревизија на ИСО Процедурите за финансиски прашања и Правилникот за процедурите за финансиско и сметководствено работење на АЕК;
- Следење и примена на прописите од областа на финансиите, буџетот, даноците и сметководството како и останати прописи кои влијаат на финансиското работење;
- Пресметка на финансиските трошоци на АЕК;
- Проверка на исправноста и реалноста на фактурите;
- Проверка на сите исплати од сметките на АЕК;
- Анализи на финансиските трансакции;
- Следење на состојбата на сметките на АЕК;
- Анализа и контрола на плаќањата, сметководствено, буџетско и финансиско известување
- Проверка на точноста и усогласеноста на сите документи што се однесуваат на финансиските активности и создавање на обврски и расходи со законите, подзаконските и интерните акти, одлуки и договори по нивно извршување.
- Контрола и координација на процесот на подготовката и извршувањето на буџетот на АЕК;
- Ревизија на подзаконските акти согласно Законот за електронски комуникации што се однесуваат на финансиското работење на АЕК;
- Соработка со национални регулаторни тела на други земји надлежни за електронски комуникации во областа на финансиското работење;
- Учество во работните групи на БЕРЕК;
- Следење на реализацијата на наплатата на надоместоците кои се приход на АЕК согласно Законот за електронските комуникации;
- Следење и изготвување на целокупна финансиска документација за наплата на ненаплатени побарувања по пат на нотар, предлага покренување на постапки пред нотар;
- Изработка на фактури за годишните надоместоци на АЕК, каматни листи и другата финансиска документација на АЕК;
- Акционен план во врска со реализацијата на обврските кон добавувачите кои се расход на АЕК согласно законските прописи од областа на финансиското работење
- Прегледи за сите сметки и потсметки на АЕК;
- Анализирање и порамнување на приходите и трошоците;
- Ликвидирање сметки од денарската и девизната благајна, влезните и излезните фактури;
- Документи за банковен трансфер, ги следи плаќањата и документите ги искнижува во сметководствениот систем;
- Следење на задолженоста со денарската и девизната готовинска благајна, врши благајнички работи за потребите на АЕК;
- Изготвување на месечните плати на вработените во АЕК и соодветно книжење;
- Следење и подготвување на формулари за боледување кои се на терет на Фондот за здравство, потврди за плата;
- Анализа на побарувањата од вработените по основ на аванси;
- Годишен извештај за персонален данок на доход;
- Обезбедување на навремено плаќање на даноци и други финансиски давачки поврзани со платите на вработените;
- Подготовка на финансиски и статистички извештаи во врска со извршените плаќања; приходи и расходи, инвестиции, бруто плати;

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА

- Следење на трошоците за плати и подготвува план за плати на вработените;
- Исплата на дневници за службени патувања и други готовински исплати;
- Контрола на празнењето на финансиските средства од сметките на Мастер, Виса и Диннерс;
- Изготвување на рекапитулар за персонален данок на доход;
- Изготвување на решение, патен налог и пресметка на трошоците по основ на службени патувања во земјата и странство;
- Анализа, контрола и одобрување на даночната пријава за ДДВ;
- Анализа на реализираниот сообраќај на мобилна телефонија кај вработените;
- Анализа на потрошената количина на гориво за службените возила;
- Месечна аконтација на Данок на добивка;
- Анализа на обврски кон добавувачи од странство од аспект на задржан данок на доход, извештај за УЈП ДД-И;
- Контрола на целокупната финансиска и сметководствена документација:
 - Ех-ante внатрешна финансиска контрола;
 - Ех-post внатрешна финансиска контрола;

Во следната табела дадени се детални објаснувања за временските рокови, причините за работните задачи, активностите предвидени со работните задачи и целта која треба да се постигне со извршувањето на секоја работна задача:

Финансии и сметководство						
Р.б р.	Работна задача	Временска рамка	Причини за оваа работна задача	Активности предвидени со оваа работна задача	Цел која треба да се постигне	Инволвираност на други сектори
1	Финансиски извештаи на АЕК за 2014 година (Биланс на состојба, Биланс на успех, Даночен биланс, Распоредување на вишокот на приходи над расходи, Обрзец ДЕ	1 квартал	член 17 став 1 од Законот за сметководство за непрофитните правни субјекти, член 11 став 4 од Законот за електронски комуникации	-попис : на парични средства и хартии од вредност, на основни средства и ситен инвентар, на инвестиции во тек, на побарувања и обврски; -пресметка на амортизација и ревалоризација на материјален и нематеријален имот, - сметководствени усогласувања на отворените сметководствени конта од класата 0 до класата 9 -затворање на класа 4 и класа 7	Ефикасност во работењето на АЕК, економичност, ликвидност, утврдување на активностите, утврдување на инвестирањето кое го има извршено АЕК имено утврдување на успешноста во работењето	
2	Ревизија на финансиското работење на АЕК за 2014	1 квартал	член 29 став 6 од Законот за електронски комуникации	Непосредна соработка со независните ревизори, доставување на на целокупната финансиска и сметководствена евиденција, подготвување на извештаи и други материјали за потребите на ревизијата,	Независно ревизорско мислење дали финансиските извештаи објективно и вистинито ја прикажуваат финансиската состојба на АЕК, имено утврдување на законското и наменското користење на средствата, точно проценување на билансните позиции, доследно спроведување на Законот за јавни набавки,	

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА

3	Ревизија на Сметката за надоместоците за од компензацискиот фонд за универзална услуга за 2014	1 квартал	Член 105 став 5 од Законот за електронски комуникации	Непосредна соработка со независните ревизори, доставување на целокупната финансиска и сметководствена евиденција, подготвување на извештаи и други материјали за потребите на ревизијата,	Независно ревизорско мислење дали финансиските извештаи објективно и вистинито ја прикажуваат финансиската состојба на сметката за надоместоците за универзална услуга	
4	Годишен план за јавни набавки за 2016	3 квартал	член 26 став 2 од Законот за јавни набавки	Согледување на вкупните потреби од видови на стоки, услуги и работи кои се потребни да се набават за потребите на секторите и службите	Утврдување на потребната висина на финансиските средства за реализирање на набавките и обезбедување на успешно функционирање на АЕК	Сите сегменти од организационата структура на АЕК
5	Годишен финансиски план на АЕК за 2016 година	3 квартал	член 11 став 4 од Законот за електронски комуникации	Анализа и проектирање на висината на годишните трошоци на АЕК за извршување на активностите во рамките на нејзините надлежности, проектирање и на капиталните трошоци воедно и анализа и проектирање на висината на годишните приходи за покривање на расходите од работењето на АЕК	Ефикасно и успешно функционирање на АЕК	Сите сегменти од организационата структура на АЕК
6	Ревизија на ИСО Процедурите за финансиски прашања и јавни набавки и Правилникот за процедурите за финансиско и сметководствено работење на АЕК	3 квартал	Воведување на измени и дополнувања на ИСО процедурите воедно и имплементирање на измените во законската регулатива што ја обработуваат материјата од областа на финансиите и сметководството и јавните набавки	Совладување на законските измени од областа на финансиите сметководство им јавни набавки	Доследна примена на законската регулатива од областа на финансиите и сметководството и јавните набавки	Сектор за финансии и сметководство Сектор за правни работи
7	Тековни задачи	1 – 4 квартал		-следење, контрола на реализација на Буџетот на АЕК - квартални извештаи за работењето и други финансиски извештаи -пресметка и исплата на плати и надоместоци, - пресметка на трошоци по основ на службени патувања во земјата и странство , -евидентирање на материјален и нематеријален имот на АЕК, -пресметување на амортизација и ревалоризација, - банкарски сметки – девизни и денарски, -пресметување на		

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА

				<p>персонален данок на доход, -фактурирање на годишните надоместоци и следење на нивната наплата, -опомени до коминтенти за ненаплатен долг, - извештаи за ненаплатени побарувања до соодветните сектори, -извештаи за превзени обврски кон добавувачи во земјата и странство, - пресметка на камати, денарски и девизни трансакции, -даночни пријави за ддв, - месечни даночни биланси, -сметководствени активности и усогласување на сметководствената состојба со финансиската состојба, -извештаи до Државен завод за статистика, - финансиска евиденција на верна картичките за моторен бензин, - евидентирање на надминат лимит од користење на службен мобилен телефон, -предлози за спроведување на постаки пред нотар за наплата на побарувањата од купувачите -контрола на трансакциите со деловните платежни картички, контрола на сметките Мастер, Виса, Динерс - финансиска евиденција на надоместоците за универзална услуга, водење на посебно сметководство</p>		
8	Реализација на Годишниот план за јавни набавки	1-4 кварта л			<p>Реализирање на постапките за јавни набавки за поединечните предмети за јавна набавка во целост согласно Годишниот план за јавни набавки, Законот за јавни набавки и процедурите за јавни набавки.</p>	Сектор за финансии и сметководство,
9	Финансиската реализација на договорите по јавни набавки	1-4 кварта л			<p>Контрола на обврските кон добавувачите согласно: - финансиска понуда, -вредноста на договорите, - рок на важност на реализација на договорите, -рок на важност на банкарска гаранција, -контрола на начинот и рокот на плаќање .</p>	Сектор за финансии и сметководство
10	Буџетирање на АЕК	1-4 кварта л		<p>Следење на финансискиот план на АЕК за 2015 од аспект на реализација, резервација на сите финансиски активности</p>		Сектор за финансии и сметководство

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА

11	Контролинг на Годишниот финансиски план на АЕК	1-4 квартал				Сектор за финансии и сметководство
12	Е-Фактурирање	1-4 квартал		Издавање на е-фактури преку ЕРП		Сектор за финансии и сметководство
13	Е-следење на наплата	1-4 квартал		Следење преку ЕРП системот и е-банкингот		Сектор за финансии и сметководство

Годишен финансиски план на агенцијата за електронски комуникации за 2015 година

Агенцијата за електронски комуникации тргнувајќи од активностите што ги извршува во рамките на својот делокруг на работа и во рамките на своите надлежности, а во согласност со Законот за електронски комуникации (Службен весник на РМ бр.39/2014) и прописите донесени врз основа на него, а се со цел истите да се рефлектираат во операционализација на целите на Законот, изврши проценка на расходите по расходни потставки кои се финансираат од приходи оставрени од надоместоците предвидени со Законот за електронски комуникации и соодветните подзаконски акти, воедно изврши проценка и на очекуваните приходи.

По извршената пресметка на расходите и приходите за 2015 година Агенцијата за електронски комуникации Ви го доставува Предлог на годишниот финансиски план за 2015 година воедно и образложение за висината на планираните приходи и расходи.

Предлогот на годишниот финансиски план е изработен согласно член 11 став 5 алинеа 2 од Законот за електронски комуникации во кој се содржани податоци за приходите и расходите (предвидени капитални и оперативни трошоци) детално и по аналитички конта за секоја расходна и приходна категорија со споредбени показатели од 2015 и 2014 година за планираните расходи и приходи.

Планирани расходи

РАСХОДНА СТАВКА 400 – ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Во расходната категорија Потрошени материјали вкalkулирани се видови и количини на материјали кои се неопходни за нормално извршување на работните задачи на работниците:

- канцелариски материјали, списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените – домашна литература;
 - материјали за АОП - тонери, средства за одржување на хигиена, ситен инвентар, алат;
 - горива и масла за возниот парк на АЕК и специјални возила на АЕК;
 - материјали за специјална намена (потрошен материјал за мерна опрема);
 - водовод и други комунални такси и услуги;
 - материјали за поправка;
- со планирана вредност од 4.447.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Потрошени материјали за 2015 година е за 37.64 % повеќе во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 401 - ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА

Планираниот износ е 5.820.000 денари, во кои се вкalkулирани трошоци за електрична енергија и течни горива за затоплување на Контролно Мерните Центри во Скопје, Битола и Штип.

Планираната вредност на расходната категорија Потрошена енергија за 2015 година е за 31.28% помалку во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 402 - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Планираниот износ е 75.000 денари, и се однесува за одржување на зелени површини.

РАСХОДНА СТАВКА 403 - ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ И КОМУНИКАЦИЈА)

Во Предлог годишниот финансиски план за 2015 година предвидени се трошоци за:

- поправка и сервисирање на возниот парк на АЕК и специјални возила (резервни делови, автогуми);
 - поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, софистицирана електронска опрема, мебел, информатичка опрема и друга опрема;
 - трошоци за фиксна телефонија, интернет пристап, трошоци за мобилна телефонија;
 - трошоци за пошта;
 - услуги за копирање, печатење и издавање;
 - други трошоци за комуникации (РФ комуникациски линк меѓу АЕК, дирекција и КМЦ Скопје и КМЦ Битола и далечинска управувана мониторинг станица Битола);
 - радиодифузна такса
- во вкупна вредност 19.693.005 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Други услуги (комунални услуги и комуникација) за 2014 година е за 16,71% повеќе во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 404 - ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Проценетиот износ на оваа расходна категорија во која се вкalkулирани трошоци за регистрација на моторни возила и други превозни услуги изнесува 400.000 денари. Планираната вредност на расходната категорија Превозни – транспортни услуги за 2015 година е за 50,94 % повеќе во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 405 - ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Проценетиот износ на расходната категорија изнесува 3.230.000 денари, се вкalkулирани трошоци за реклама, пропаганда, репрезентација (за организирани јавни состаноци, за организирани состаноци со регулаторни тела од областа на електронските комуникации, за организирање на меѓународна регулаторна конференција и др.), прехранбени продукти и пијалоци и набавка на репрезентативен материјал.

Планираната вредност на расходната категорија Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација за 2015 година е за 29,20% повеќе во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 408 - НАЕМНИНА

Во оваа расходна категорија се пресметани трошоците за месечни закупнини за локации на територијата на Република Македонија кои се земени под закуп за поставување на РФ сензори во вкупен износ од 3.582.870 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Наемнина за 2015 година е за 67,51 % помалку во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 409 - ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ УСЛУГИ

Планираниот износ на расходната ставка други материјални расходи се однесува за:

- услуги за чистење деловни простории;
 - отстранување на фекалии од септичка јама од КМЦ Зајчев Рид;
- и изнесува 1.950.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Други материјални расходи за 2015 година е поголема за 39.29% во однос на планираната вредност во 2015 година.

РАСХОДНА СТАВКА 410 – ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Планираниот износ на оваа расходна категорија изнесува 1.000.000 денари, а се однесува за провизија за платен промет и банкарска провизија за откуп на девизи.

Планираната вредност на расходната категорија Провизија за платен промет за 2015 година е за 0,47 % повеќе во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 412 – ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Во оваа расходна категорија се пресметани трошоци за:

- осигурување на моторни возила на АЕК;
- осигурување на имотот на АЕК;

во вкупна вредност 9.150.000 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Премии за осигурување за 2015 година е за 9.41% пониска во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 413 - ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ

Земајќи ги во предвид активностите што ги извршува Агенцијата во рамките на своите надлежности (заедно со Контролно Мерните Центри во Скопје , Битола и Штип) и тоа:

- континуирано извршување на контрола и мониторинг на радиофреквенциите;
- инспекциски надзор на давателите на јавни телекомуникациски услуги;
- учеството на вработените и на Комисијата орган на АЕК на семинари, на саеми од областа на телекомуникациите, учество на конференции за радиокомуникации, за телекомуникации во Меѓународната унија за телекомуникации (ITU), учество на симпозиуми на INA, на Генералното собрание на ETSI, на состаноците на IRG/BEREC
- обуки, стручни усовршување на вработените од областите на работењето на АЕК

Патните, хотелските и дневните расходи во земјата и странство се проценија во износ од 7.131.400 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Дневници за службени патувања и патни трошоци за 2015 година е за 14.39 % помалку во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 414 - НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ

Во проекцијата на расходната категорија се вкalkулиран е надоместок за работниците за еднократна парична помош – смрт на вработен/член на семејство, тешка болест, несреќа, отпремнина при заминување во пензија во вкупен износ од 1.100.000 денари. Планираната вредност на расходната категорија Надоместоци на трошоци на работници и граѓани за 2015 година е за 109.52 % повеќе во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 415 - НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

Планираниот износ на оваа расходната категорија изнесува 500.000 денари. Планираната вредност на расходната категорија Негативни курсни разлики за 2015 година е за 80% помала во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 416 - ЧЛЕНАРИНИ

Проценетиот износ на оваа расходна категорија изнесува 4.989.500 денари, во која се опфатени трошоците за измирување на редовните годишни обврски за:

- членарини во меѓународните институции (ITU, ETSI, CEPT, IRG/BEREC, Cullen International, CIRT);
- трошоците за членарини кон домашните организации.

Планираната вредност на расходната категорија Членарини за 2015 година е за 11,25 % повеќе во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 417 - ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ

Планираните расходи за интелектуални и други услуги за 2015 година во износ од 107.349.825 денари се должат на следново:

- Надоместоци по основ на нето примања на Претседателот и членовите на Комисијата за електронски комуникации со вкalkулиран персонален данок на доход;
- Правни и други видови на услуги;
- Маркетинг истражување на јавното мислење
- Изработка на промотивна кампања, промотивна кампања;
- За користење на други договорни услуги (ревизија на финансиско работење на АЕК спроведена од независен ревизор избран по пат на јавен тендер - согласно член 26 став 3 од Законот за електронски комуникации, ревизија на сметката за надоместоците за универзална услуга согласно член 39 став 7 од Законот за електронски комуникации, изнајмување на аудиовизуелна опрема и услуги за превод, единствена точка, Консултантски услуги од аспект на анализа на пазарите за електронски комуникации – ДВБ-Т, проект МАДРИД, ревизија на заштита на лични податоци, паркинг, легитимации, жигови за запечатување, проектантски услуги, ИСО 9001-2008, клиентски сертификати);
- Обука за стручно усовршување;

- Котизации за семинари и конференции;
- Организација на работилници, јавни состаноци;
- Обезбедување на имот и лица на АЕК
- учество во проектно фише во IPA фондови ;

Планираната вредност на расходната категорија Интелектуални и други услуги за 2015 година е за 3,27 % повеќе во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 418 - ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ

Во оваа расходна категорија предвидени се трошоци за враќање на средства врз основа на погрешни уплати (уплати од физички лица), објава на огласи, тендери во домашни и меѓународни списанија, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, судски такси, нотарски такси, извршител, реална затезна камата во вкупен износ од 2.807.800 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Останати други расходи за 2015 година е за 2,10 % поголема во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 430 - ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ

Планираниот износ на расходната ставка изнесува 0 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 440 - КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА

Предвидени се средства за финансиска реализација на инвестиционите активности :

- Реконструкција на деловни згради – КМЦ;
- Реконструкција на деловни згради – административен објект на АЕК;
- Изградба на антенски столб во Скопје (според утврдената динамика на плаќање согласно утврдените услови во тендерската постапка и формалниот договор за набавка на изведбено градежно занатските работи);
- Доградба на постоечки објекти (гаражи, пристапни рампи, заштитно заземјување, влезни врати КМЦ);
- Преадаптација на простории во деловен објект.

Планираниот финансиски износ на оваа расходна категорија изнесува 60.631.900 денари.

Планираната вредност на расходната категорија Капитални средства за 2015 година е за 86.56 % помала во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 441 - ОПРЕМА

Во Годишниот финансиски план за 2015 година предвидени се средства за опрема во износ од 37.615.400 денари и тоа за :

- Информатичка опрема (компјутерска опрема, оракл бази, 3 УПС, лиценца за нејонизирачко зрачење, надградба на софтвер)
- опремување на деловните објекти со канцелариски мебел- целосна финансиска реализација на проектот;
- софистицирана мерна опрема;
- друга опрема

Планираната вредност на расходната категорија Опрема за 201 година е за 80,76 % помала во однос на планираната вредност во 2014 година.

РАСХОДНА СТАВКА 455 - ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

Планираната вредност на оваа расходна ставка е 160.960.000 денари.

РАСХОДНА СТАВКА 460 - ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ

Проекцијата на финансиски средства за оваа расходна категорија е направена врз основа на Систематизацијата на работници по работни места и Правилникот за плати и надоместоци. Во пресметката вкалкулирани се ефектите од ангажираност на работниците во секторите во кои ја извршуваат својата работна задача. Исто така предвиден е персонален данок на доход, придонес за ПИО, здравство, вработување. Проценетиот износ на расходната ставка изнесува 129.339.922.000 денари за вработените во редовен работен однос.

РАСХОДНА СТАВКА 470 - ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ

Планираниот износ на оваа расходна ставка изнесува 600.000 денари и се однесува за персонален данок на доход за реализирани трошоци за Комисијата, орган на АЕК и други трошоци кои подлежат на оданочување.

Планираната вредност на расходната категорија Даноци кои не зависат од резултатот за 2014 година е еднаква во однос на планираната вредност во 2013 година.

Вкупно планирани расходи: 562.373.622 денари

Планирани приходи

Во проекцијата на вкупните приходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година се планирани приходи во вкупен износ од 562.373.622 денари, што се за 36,50 % помалку во однос на планираните вкупни приходи за 2014 година.

Вкалкулирани се следниве очекувани надоместоци:

-Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	62.494.052 денари
-Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	53.531.472 денари
-Надоместок за користење на радиофреквенции	444.548.098 денари
-Приходи по каматни листи и судски такси	1.200.000 денари
-Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	600.000 денари

Вкупно планирани приходи: 562.373.622,00 денари

Заклучок

АЕК и во текот на 2015 година ќе се стреми да ги исполни регулаторните цели и начела на ЗЕК, а особено преку регулација на следната генерација на пристапни мрежи, имплементација на единствената точка за информации, воведување на систем за контрола на параметри за квалитет на фиксни мрежи со кој ќе се надолжни и унапреди постојниот систем за мерење на параметри за квалитет, поголема заштита на правата на корисниците, а особено на крајните корисници со инвалидитет и посебни социјални потреби и зајакнување на стручниот надзор над операторите од аспект на почитување на законската и подзаконската легислатива.

Во наредната година АЕК планира да продолжи со реализација на проектот за Изградба на антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територија на РМ што претставува петгодишен проект на АЕК до 2018 година и е од огромно стратешко значење за Република Македонија.

Големиот број на активности кои се предвидуваат во 2015 година создаваат предуслов за создавање на заокружена регулаторна рамка на пазарот на електронски комуникации со цел подобрување на конкурентната околина на пазарот за електронски комуникации во Република Македонија.

Бр.
01.12.2015

Комисија на Агенцијата за електронски комуникации

Гордана Клинчарова, претседател

Прилози

ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2015 ГОДИНА

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2014	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2015
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	3.231.000	4.447.000
400100 - Канцелариски материјали	200.000	535.000
Сектор за анализа на пазар		30.000
Сектор за телекомуникации		20.000
Сектор за контрола и мониторинг		55.000
Сектор за радиокомуникации		35.000
Сектор за Сектор за финансии и сметководство		55.000
Сектор за правни работи		100.000
ТИГКИН		120.000
Служба за општи и заеднички работи		25.000
Служба за човечки ресурси		15.000
Служба за меѓународна соработка		15.000
Сектор за информатички технологии		25.000
Служба за внатрешна ревизија		10.000
Кабинет на директор		30.000
Комисија		
400110 - Списанија, весници и други изданија за користење на вработените- домашна л.	50.000	50.000
Сектор за Сектор за финансии и сметководство		15.000
Сектор за правни работи		10.000
Служба за општи и заеднички работи		10.000
Служба за внатрешна ревизија		15.000
400130 - Други административни материјали	5.000	

400210 - Материјали за АОП, тонери	500.000	760.000
Сектор за анализа на пазар		40.000
Сектор за телекомуникации		60.000
Сектор за контрола и мониторинг		60.000
Сектор за радиокомуникации		40.000
Сектор за Сектор за финансии и сметководство		100.000
Сектор за правни работи		120.000
ТИГКИН		120.000
Служба за општи и заеднички работи		80.000
Служба за човечки ресурси		30.000
Служба за меѓународна соработка		30.000
Сектор за информатички технологии		10.000
Служба за внатрешна ревизија		20.000
Кабинет на директор		30.000
Комисија		20.000
400310 – Водовод и канализација	250.000	350.000
Служба за општи и заеднички работи		350.000
400320 – Други комунални такси и услуги	300.000	400.000
Служба за општи и заеднички работи		400.000
400420 - Средства за одржување на хигиена	200.000	200.000
Служба за општи и заеднички работи		200.000
400510 - Ситен инвентар, алат	10.000	10.000
Служба за човечки ресурси		10.000
400511 - Горива и масла (моторни возила)	1.500.000	1.500.000
Служба за општи и заеднички работи		1.500.000
400512 - Горива и масла (специјални возила)	200.000	550.000
Сектор за контрола и мониторинг		550.000

400610 - Други материјали за специјална намена (потрошен материјал за мерна опрема)	0	12.000
Сектор за контрола и мониторинг		12.000
400620- Други материјали за поправка	6.000	80.000
Сектор за контрола и мониторинг		80.000
400690- Други материјали (останато)	10.000	0
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	8.469.545	5.820.000
401800– Електрична енергија (АЕК + КМЦ-а)	7.169.545	4.600.000
Служба за општи и заеднички работи		4.600.000
401820 - Течни горива (екстра лесно+затоплување)	1.300.000	1.220.000
Служба за општи и заеднички работи		1.220.000
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	0	75.000
402810 - Одржување на зелени површини	0	75.000
Служба за општи и заеднички работи		75.000
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	16.873.616	19.693.005
403120– Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	500.000	750.000
Служба за општи и заеднички работи		750.000
403210 – Поправка и сервисирање на други возила - специјални возила (вклучувајќи резервни делови и автогуми)	150.000	450.000
Сектор за контрола и мониторинг		450.000
403211 – Поправка и одржување на мебел	60.000	60.000
Служба за општи и заеднички работи		60.000
403212 – Поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема (ТЦИ 2.788.416, ЛС 2.361.600, Информациска точка 304.425, Преносливост База 1.845.000, калибрација на мерна опрема 1.600.000, ИП Централа 130.584, Одржување на хардвер 1.500.000)	10.147.656	9.030.025

ТЦИ		2.788.416
Сектор за радиокомуникации		2.788.416
ЛС		2.361.600
Сектор за радиокомуникации		2.361.600
Информациска точка		304.425
Сектор за телекомуникации		304.425
Преносливост на броеви - Централна база		1.845.000
Сектор за информатички технологии		1.845.000
Калибрација на мерна опрема		1.600.000
Сектор за контрола и мониторинг		1.600.000
ИП Централа		130.584
Сектор за информатички технологии		130.584
Одржување на хардвер		1.500.000
Сектор за информатички технологии		1.500.000
403213 – Поправки и одржување на опрема	100.000	2.490.000
Сервисирање на пумпи и цевна инсталација за снабдување со вода за пиење и против пожарна хидрантска мрежа во КМЦ Зајчев рид Скопје		320.000
Служба за општи и заеднички работи		320.000
Одржување на лифтови		160.000
Служба за општи и заеднички работи		160.000
Одржување на термотехничка опрема и инсталации		1.000.000
Служба за општи и заеднички работи		1.000.000
Одржување на фасада		300.000
Служба за општи и заеднички работи		300.000
Одржување на систем за вентилација во санитарии		50.000
Служба за општи и заеднички работи		50.000
Молерисување внатрешно и надворешно во КМЦ Битола		200.000

Служба за општи и заеднички работи		200.000
Сервисирање на сплит систем за ладење и греење(различни модели на клима уреди - 30 климатски единки) на објектите на АЕК		100.000
Служба за општи и заеднички работи		100.000
Сервисирање на клима уред (чилер) карриер 30РУ, цевна инсталација и фенкојлери за КМЦ зајчев рид Скопје		150.000
Служба за општи и заеднички работи		150.000
Сервисирање на клима уред Емерсон за систем сала КМЦ Зајчев рид		150.000
Служба за општи и заеднички работи		150.000
Сервисирање на котли за греење во КМ центри на Аек		60.000
Служба за општи и заеднички работи		60.000
403310 - Пошта	800.000	800.000
Сектор за правни работи		800.000
403320 – Телефон и телефакс (мобилна 3.000.000, фиксна телефонија 600.000)	2.500.000	3.600.000
Мобилна телефонија		3.000.000
Служба за општи и заеднички работи		3.000.000
Фиксна телефонија		600.000
Служба за општи и заеднички работи		600.000
4033202-Интернет и линкови	2.400.000	2.197.020
Сектор за информатички технологии		2.197.020
403330 - Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	300.000
Служба за човечки ресурси		300.000
403340 - Радиодифузна такса	15.960	15.960
Служба за општи и заеднички работи		15.960
403410 - Други трошоци за комуникација	0	
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	265.000	400.000

404210 – Регистрација на моторни возила	230.000	300.000
Служба за општи и заеднички работи		300.000
404211 - Регистрација на специјални возила	20.000	100.000
Служба за општи и заеднички работи		100.000
404220-Други превозни - транспортни услуги (промена на регистарски таблици и др.)	15.000	0
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	2.500.000	3.230.000
405210 – Расходи за реклама , репрезентација (организирани јавни состаноци,организираностаноци со регулаторни тела, меѓународна регулаторна конференција, и др) - Агенција 1.500.000	2.000.000	1.500.000
Агенција		1.500.000
		1.500.000
405211 – Прехрамбени продукти и пијалоци	300.000	300.000
Служба за општи и заеднички работи		300.000
405212 – Репрезентативен материјал		1.230.000
Служба за човечки ресурси		1.230.000
405220 - Расходи за репрезентација (Комисија ,орган на АЕК)	200.000	200.000
Комисија		200.000
408 НАЕМНИНА	11.028.000	3.582.870
408110 – Наемнина - сензори	4.428.000	3.582.870
Сектор за контрола и мониторинг		3.582.870
408111 - Оперативен лизинг на моторни возила	6.600.000	
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	1.400.000	1.950.000
409102-Услуги за чистење (деловни простории 1.700.000, септичка јама 250.000)	1.400.000	1.950.000
Чистење на деловни простории		1.700.000
Служба за општи и заеднички работи		1.700.000

Чистење на септичка јама		250.000
Служба за општи и заеднички работи		250.000
410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	995.298	1.000.000
410110 - Провизија за платен промет	395.298	400.000
Сектор за Сектор за финансии и сметководство		400.000
410120 – Банкарска провизија – откуп на девизи	600.000	600.000
Сектор за Сектор за финансии и сметководство		600.000
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	10.100.000	9.150.000
412210 – Осигурување на моторни возила	100.000	4.575.000
Служба за општи и заеднички работи		4.575.000
412211-Осигурување на имотот на АЕК	10.000.000	4.575.000
Служба за општи и заеднички работи		4.575.000
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	8.330.000	7.131.400
413110 –Дневници за службено патување во земјата	0	0
413120 – Патни расходи во земјата	200.000	200.000
413130 – Расходи за сместување во земјата	30.000	171.400
413140 – Споредни расходи (патување во земјата)	0	0
413150- Дневници за службени патувања во земјата (Комисија, орган на АЕК)		0
413160- Патни расходи во земјата (Комисија, орган на АЕК)		0
413170-Расходи за сместување во земјата (Комисија, орган на АЕК)		0
413192-Расходи за сместување во земјата (надворешни лица)	0	0
413180-Споредни расходи(патување во земјата, Комисија, орган на АЕК)		50.000
413210 –Дневници за службено патување во странство	1.000.000	1.300.000
413220 –Патни расходи во странство	4.000.000	3.000.000

413230 –Расходи за сместување во странство	950.000	950.000
413240 –Споредни расходи (патување во странство)	50.000	260.000
Општи трошоци		60.000
ЦИП услуги		200.000
413250- Дневници за службени патувања во странство(Комисија, орган на АЕК)	50.000	100.000
413260-Патни расходи во странство (Комисија, орган на АЕК)	1.000.000	500.000
413270-Расходи за сместување во странство (Комисија, орган на АЕК)	1.000.000	500.000
4132401-Споредни расходи(патување во странство, Комисија, орган на АЕК)	50.000	100.000
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ	525.000	1.100.000
414330 – Надомест за годишен одмор (регрес)	0	
414340– Еднократна парична помош - смрт на вработен / член на семејство, тешка болест, несреќа		800.000
414360 Надоместок за користење на приватно возило за службени цели	0	
414380 - Отпремнина при заминување во пензија	525.000	300.000
414390 - Надоместок на вработени по основ на судска пресуда	0	
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	2.500.000	500.000
415110 Негативни курсни разлики	2.500.000	500.000
Сектор за Сектор за финансии и сметководство		500.000
416 ЧЛЕНАРИНИ	4.485.000	4.989.500
416110 – Членарини во меѓународни организации организации (ИТУ 2.000.000, Кулен интернационал 740.000, ЦЕПТ 30.000, ИРГ 799.500, ЕТСИ 380.000, ЦИРТ 615.000)	4.460.000	4.564.500
ИТУ		2.000.000

Служба за меѓународна соработка		2.000.000
Кулен интернационал		740.000
Служба за меѓународна соработка		740.000
ЦЕПТ		30.000
Служба за меѓународна соработка		30.000
ИРГ		799.500
Служба за меѓународна соработка		799.500
ЕТСИ		380.000
Служба за меѓународна соработка		380.000
ЦИРТ		615.000
Служба за меѓународна соработка		615.000
416120 – Членарини во домашни организации	25.000	425.000
Сектор за Сектор за финансии и сметководство		10.000
Сектор за правни работи		15.000
Сектор за телекомуникации		400.000
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	103.953.750	107.349.825
417310 – Правни услуги	350.000	350.000
Сектор за правни работи		350.000
417320 - Услуги за превод	100.000	500.000
Служба за меѓународна соработка		500.000
417710 – Обука за стручно усовршување - сектори 700.000, Професионално усовршување - договор 936.400, ЦИРТ 3.075.000)	2.400.000	4.711.400
Сектори		700.000
Служба за човечки ресурси		700.000
Професионално усовршување - договор		936.400
Служба за човечки ресурси		936.400
Обука - ЦИРТ		3.075.000

ЦИРТ		3.075.000
417741 – Семинари, конференции, саеми (котизација)	300.000	350.000
		350.000
417742- Семинари и конференции (Комисија, орган на АЕК))	0	100.000
Комисија		100.000
417990 – Други договорни услуги (ревизија на финансиското работење 370.000, конференција 1.000.000, единствена точка 3.722.175, ДВБ-т 7.200.000, Мадрид 10.332.000, ревизија на заштита на лични податоци 300.000, паркинг 500.000, легитимации 30.000, жигови за запечатување 30.000, проектантски услуги 484.000, ИСО 9001-2008 1.200.000, Клиентски сертификати 300.000)	20.937.500	25.468.175
Ревизија на финансиското работење		370.000
Сектор за Сектор за финансии и сметководство		370.000
Конференција		1.000.000
Кабинет на директор		1.000.000
Едноствена точка за информации		3.722.175
Сектор за телекомуникации		3.722.175
ДВБ-Т		7.200.000
Сектор за анализа на пазар		7.200.000
МАДРИД		10.332.000
Сектор за анализа на пазар		10.332.000
Ревизија на заштита на лични податоци		300.000
Служба за информатика		300.000
Паркинг		500.000
Служба за општи и заеднички работи		500.000
Проектантски услуги		484.000
Служба за општи и заеднички работи		484.000
Легитимации		30.000

ТИГКИН		30.000
Жигови за запечатување		30.000
ТИГКИН		30.000
ИСО 9001-2008		1.200.000
Служба за човечки ресурси		1.200.000
Клиентски сетификат		300.000
Служба за информатички технологии		300.000
417991 – Други договорни услуги за членовите на Комисијата за електронски комуникации лични примања	5.500.000	5.600.000
Комисија		5.600.000
417992-Маркетинг истражување на јавното мислење	1.100.000	1.100.000
Сектор за анализа на пазар		850.000
ТИГКИН		250.000
417994- Изработка на промотивна кампања	10.000.000	10.000.000
Кабинет на директор		10.000.000
417995 - Промотивна кампања	50.000.000	50.000.000
Кабинет на директор		50.000.000
417996 - Услуги за обезбедување на имот и лица	10.960.000	6.864.000
Служба за општи и заеднички работи		6.864.000
417997 - Учество во ИПА проект	2.306.250	2.306.250
Кабинет на директор		2.306.250
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	2.750.000	2.807.800
418990 Други оперативни расходи (данок на добивка, аконтација на данок на добивка, ддв, вратени депозити, исправка на побарување)	2.000.000	2.000.000
Сектор за Сектор за финансии и сметководство		2.000.000
418991-Објава на огласи, тендери	100.000	137.800
Сектор за Сектор за финансии и сметководство		112.800

Сектор за правни работи		25.000
418992 – Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000	120.000
Служба за општи и заеднички работи		120.000
418993 – Судски такси, нотарски услуги, извршител	200.000	300.000
Сектор за правни работи		300.000
418996 - Други расходи реална затезна камата	250.000	250.000
Сектор за Сектор за финансии и сметководство		250.000
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	42.093.255	0
430992-Финансисрање на проект за дигитализација на ЈП МРТ	42.093.255	
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	451.239.199	60.631.900
440002- Реконструкција на деловни згради КМЦ		1.910.000
Промена на црна цевна инсталација и радијатори од систем за греење во КМЦ Битола		300.000
Служба за општи и заеднички работи		300.000
Изведба на надворешно осветлување во објект на КМЦ Битола		60.000
Служба за општи и заеднички работи		60.000
Промена на оштетен ламинат во работните простории во КМЦ Битола		90.000
Служба за општи и заеднички работи		90.000
Поправка на дрвена кровна конструкција на објектот КМЦ Битола		200.000
Служба за општи и заеднички работи		200.000
Промена на санитарии во КМЦ Битола и КМЦ Скопје		60.000
Служба за општи и заеднички работи		60.000
Промена на хидроизолација и изработка на пад за истекување на атмосферска вода од нагазната платформа на објектот КМЦ скопје зајчев рид		1.200.000
Служба за општи и заеднички работи		1.200.000
440003- Реконструкција на деловни згради АЕК		300.000
Служба за општи и заеднички работи		300.000

440006- Изградба на антенски столб (Столб Водно 51.143.900, надзор 2.000.000, проектантски надзор 1.600.000)	347.239.199	54.743.900
Изградба на антенски столб (Столб Водно) - градба		51.143.900
Служба за општи и заеднички работи		51.143.900
Изградба на антенски столб (Столб Водно) - надзор		2.000.000
Служба за општи и заеднички работи		2.000.000
Изградба на антенски столб (Столб Водно) - проектантски надзор		1.600.000
Служба за општи и заеднички работи		1.600.000
440007 Изградба на деловен објект (градежно занатски работи, надзор)	104.000.000	
440008-Доградба на постоечки објекти (гаражи 1.470.000, пристапни рампи 600.000 заштитно заземјување 600.000 влезни врати кмц 600.000		2.678.000
Пристапна платформа за инвалидизирани лица до објектот КМЦ Скопје-Зајчев рид и КМЦ Штип		600.000
Служба за општи и заеднички работи		600.000
Доградба на гаража за специјално возило во КМЦ Битола		278.000
Служба за општи и заеднички работи		278.000
Изградба на гаража за 3 (три) возила во КМЦ Штип		1.200.000
Служба за општи и заеднички работи		1.200.000
Испитување на заштитно заземјување на објектите на АЕК		600.000
Служба за општи и заеднички работи		600.000
440012- Преадаптација на простории во деловен објект	0	1.000.000
Служба за општи и заеднички работи		1.000.000
441 ОПРЕМА	195.521.695	37.615.400
441001 Информатичка опрема (компјутерска опрема 10.000.000, оракл бази 98.000, 3 УПС 2.400.000, лиценца нејонизирачко зрачење 1.400.000, надградба софтвер 37.000, мерење на квалитет 5.000.000)		18.935.400

Информатичка опрема (ЦИРТ)		10.000.000
ЦИРТ		10.000.000
3 УПС - КМЦ Скопје, КМЦ Битола и КМЦ Штип, Агрегати КМЦ Битола и КМЦ Штип		2.400.000
Служба за општи и заеднички работи		2.400.000
Оракл бази		98.400
Сектор за радиокомуникации		98.400
Лиценца за нејонизирачко зрачење		1.400.000
Сектор за контрола и мониторинг		1.400.000
Надградба на софтвер - мерна опрема		37.000
Сектор за контрола и мониторинг		37.000
Мерење на квалитет		5.000.000
Сектор за телекомуникации		5.000.000
441002 Софистицирана мерна опрема	130.865.687	5.080.000
Скенер - Софистицирана мерна опрема		5.080.000
Сектор за контрола и мониторинг		5.080.000
441002 Канцелариски мебел	47.825.500	
441008 Друга опрема (флит менаџмент 600.000, пп апарати 300.000, депуратор (омекнувач за вода) центален бојлер за новиот објект на АЕК Скопје 100.000).	16.830.508	10.600.000
Интегриран информационален систем		9.600.000
Сектор за информатички технологии		9.600.000
Флит менаџмент GPS - Систем за возила		600.000
Служба за општи и заеднички работи		600.000
ПП Апарати		300.000
Служба за општи и заеднички работи		300.000

Депуратор(омекнувач за вода) центален бојлер за новиот објект на АЕК Скопје		100.000
Служба за општи и заеднички работи		100.000
441010 Возила		3.000.000
Служба за општи и заеднички работи		3.000.000
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	80.000.000	160.960.000
455160 – Помощти, донации на други субјекти	80.000.000	160.960.000
		160.960.000
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	111.813.000	129.339.922
460120 – Плати	75.129.280	86.906.000
460510 – Персонален данок на доход од плата	6.925.585	8.011.180
460610 –Основни придонеси за ПИО	19.659.856	22.741.576
460611 - Основни придонеси за здравство	8.018.110	9.274.955
460612 –Основен придонес за професионално заболување	536.255	620.271
460613–Основни придонеси до Заводот за вработување	1.543.914	1.785.940
470-Даноци кои не зависат од резултатот	600.000	600.000
470001-Персонален данок на доход	300.000	300.000
470002-Персонален данок на доход (за реализирани трошоци од страна на Комисијата, орган на АЕК	300.000	300.000
Комисија		300.000
ВКУПНИ РАСХОДИ	1.058.673.358	562.373.622

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2014	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2015
Надоместок за користење на радиофреквенции	579.000.000	444.548.098
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	52.000.000	53.531.472
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	59.000.000	62.494.052
Приходи од камати по видување	500.000	0
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	1.000.000	1.200.000
Приходи од тендери	100.000	0
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	400.000	600.000
Приходи од камати орочени парични средства	4.160.000	0
Приходи од радиофреквенции по судски спор	88.788.367	0
Приходи од камати од радиофреквенции по судски спор	100.766.049	0
Вкупно приходи од надоместоци	885.714.416	562.373.622
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка	42.093.255	
Издвоени парични средства и акредитиви (врска расходно konto 441002 Софистицирана мерна опрема)	130.865.687	
ВКУПНО СРЕДСТВА	1.058.673.358	562.373.622

40 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ, НЕТО ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2015	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 2014	Споредбен показател на планирани расходи за 2015 со планирани расходи 2014
	1	2	3=(1:2)x100
400 ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ	4.447.000	3.231.000	37,64
401 ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА	5.820.000	8.469.545	-31,28
402 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА	75.000	0	0,00
403 ДРУГИ УСЛУГИ (КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, КОМУНИКАЦИЈА)	19.693.005	16.873.616	16,71
404 ПРЕВОЗНИ – ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	400.000	265.000	50,94
405 ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА, ПРОПАГАНДА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	3.230.000	2.500.000	29,20
408 НАЕМНИНА	3.582.870	11.028.000	-67,51
409 ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ	1.950.000	1.400.000	39,29
410 ПРОВИЗИЈА ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	1.000.000	995.298	0,47
412 ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	9.150.000	10.100.000	-9,41
413 ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	7.131.400	8.330.000	-14,39
414 НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА РАБОТНИЦИ И ГРАЃАНИ	1.100.000	525.000	109,52
415 НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ	500.000	2.500.000	-80,00
416 ЧЛЕНАРИНИ	4.989.500	4.485.000	11,25
417 ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И ДРУГИ УСЛУГИ	107.349.825	103.953.750	3,27
418 ОСТАНАТИ ДРУГИ РАСХОДИ	2.807.800	2.750.000	2,10
430 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	0	42.093.255	0,00
440 КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	60.631.900	451.239.199	-86,56
441 ОПРЕМА	37.615.400	195.521.695	-80,76
455 ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	160.960.000	80.000.000	101,20
460 ВКАЛКУЛИРАНИ ПЛАТИ	129.339.922	111.813.000	15,68
470-Даноци кои не зависат од резултатот	600.000	600.000	0,00
ВКУПНИ РАСХОДИ	562.373.622	1.058.673.358	-46,88

ВИД НА ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2015	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 2014	Споредбен показател на планирани приходи за 2015 со планирани приходи 2014
	1	2	$3=(1:2)\times 100$
Надоместок за користење на радиофреквенции	444.548.098	579.000.000	-23
Надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви	53.531.472	52.000.000	3
Надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации	62.494.052	59.000.000	6
Приходи од камати по видување	0	500.000	-100
Приходи по камати (каматни листи, судски такси)	1.200.000	1.000.000	20
Приходи од тендери	0	100.000	-100
Разни приходи (позитивни курсни разлики, донации, погрешни уплати на средства и др.)	600.000	400.000	50
Приходи од камати орочени парични средства	0	4.160.000	-100
Приходи од радиофреквенции по судски спор	0	88.788.367	-100
Приходи од камати од радиофреквенции по судски спор	0	100.766.049	-100
Вкупно приходи од надоместоци	562.373.622	885.714.416	-37
Вишок на финансиски средства од минати години констатиран со завршна сметка		42.093.255	
Издвоени парични средства и акредитиви (врска расходно konto 441002 Софистицирана мерна опрема)		130.865.687	
ВКУПНО СРЕДСТВА	562.373.622	1.058.673.358	